

Службен весник

на Република Македонија

Број 21

8 февруари 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
565. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа „Македонски народен театар“ – Скопје.....	4	570. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Стопанска банка АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	5
566. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Алкалоид АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот.....	4	571. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во ЗИК Скачковце АД Куманово во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	5
567. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Југоопрема АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	4	572. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Комерцијална банка АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	5
568. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Козјак АД Куманово во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот.....	4	573. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Тутунски Комбинат АД Прилеп во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	6
569. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Осигурување Македонија Виг во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	5	574. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Трготекстил Малопродажба АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот...	6

	Стр.		Стр.
575. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Жито Лукс АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	6	587. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство.....	10
576. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во КИК АД Куманово, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот.....	6	588. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“.....	10
577. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Биброк АД Куманово, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	7	589. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ – Скопје.....	10
578. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Македонски Телеком АД Скопје, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот.....	7	590. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“ – Скопје.....	10
579. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Хотели Метропол АД Охрид, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	7	591. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа.....	11
580. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите во Халк Банка АД Скопје, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот	7	592. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Битола	11
581. Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2016 година	8	593. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“ - Скопје.....	11
582. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација	8	594. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Скопје	11
583. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Струга	8	595. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“.....	12
584. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа – Општа болница Охрид	9	596. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство.....	12
585. Одлука за продажба на движна ствар	9	597. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Амбасадата на Република Турција во Република Македонија - Скопје ...	12
586. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија	9	598. Одлука за започнување на постапка за доделување концесија за користење вода за производство на електрична енергија од 37 мали хидроелектрични центри	13

	Стр.		Стр.
599. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи	15	613. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	52
600. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници -Скопје	17	614. Решение за именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола.....	52
601. Одлука за определување на месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на Директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје ..	17	615. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	52
602. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2016 година.....	17	616. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово	53
603. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Културната установа Македонски Центар за фотографија - Скопје.....	18	617. Правилник за формата и содржината на образецот за годишна оценка за успешност на инспектор	53
604. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „СЕТ 16“	18	618. Правилник за начинот на полагањето на испитот за инспектор, како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за инспектор.....	56
605. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија.....	18	619. Одлука за дополнување на Одлуката за определување коефициент за утврдување на плата на претседателот и на членовите на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка ..	61
606. Одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост- Скопје, во врска со давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија	19	620. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
607. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија	19	621. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
608. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба во катастарската општина Егри, општина Битола.....	19	622. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	61
609. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	49	623. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62
610. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерство за економија	49	624. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	62
611. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....	49	625. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис	62
612. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје....	49	626. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата	67
		Огласен дел.....	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

565.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА „МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа „Македонски народен театар“ – Скопје бр. 0201-5723 од 28.10.2015 година, донесена од Управниот одбор на оваа установа, на седницата, одржана на 28.10.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-115/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

566.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Алкалоид АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/11 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

567.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ЈУГООПРЕМА АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Југоопрема АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр.02-5376/10 од 21.12.2015, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/2
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

568.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО КОЗЈАК АД КУМАНОВО ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Козјак АД Куманово во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр.02-5376/12 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/3
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

569.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА ВИГ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Осигурување Македонија Виг во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр.02-5376/14 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/4
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

570.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Стопанска банка АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр.02-5376/20 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/5
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

571.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ЗИК СКАЧКОВЦЕ АД КУМАНОВО ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Скачковце АД Куманово во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/13 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата, одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/6
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

572.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Комерцијална банка АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/21 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата, одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/7
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

573.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Тутунски Комбинат АД Прилеп во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/17 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата, одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/8
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

574.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Трготекстил Малопродажба АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/19 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/9
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

575.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ЖИТО ЛУКС АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Жито Лукс АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/15 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/10
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

576.

Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО КИК АД КУМАНОВО, ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во КИК АД Куманово, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/18 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-149/11
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

577.

Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО БИБРОК АД КУМАНОВО, ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Биброк АД Куманово, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/16 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-149/12
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

578.

Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ, ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Македонски Телеком АД Скопје, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/23 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-149/13
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

579.

Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД ОХРИД, ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Хотели Метропол АД Охрид, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/22 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-149/14
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

580.

Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ, ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите во Халк Банка АД Скопје, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-200/2 од 1.2.2016 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 1.02.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-149/15
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

581.

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарната, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2016 година, и тоа:

Реден број	ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
1	Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ - Скопје
2	Универзитетска клиника за ревматологија
3	Универзитетска клиника за токсикологија
4	Универзитетска клиника за инфективни болести
5	Универзитетска клиника за дерматологија
6	Универзитетска клиника за детска хирургија
7	Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје
8	Универзитетска Клиника за државна кардиохирургија - Скопје
9	Клиничка болница -Битола
10	Општа болница Дебар
11	Општа болница Кичево
12	Општа болница Кочани
13	Општа болница Охрид
14	Општа болница Прилеп
15	Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза (Чаир) - Скопје
16	Институти по белодробни заболувања кај децата Козле - Скопје
17	Институт за медицина на трудот на Република Македонија
18	Психијатриска болница - Скопје
19	Здравствен дом - Гевгелија
20	Здравствен дом - Дебар
21	Здравствен дом - Кочани
22	Здравствен дом - Охрид
23	Здравствен дом - Струга
24	Здравствен дом - Тетово
25	Здравствен дом - Берово
26	Здравствен дом - Македонски Брод
27	Здравствен дом- Неготино
28	Здравствен дом - Ростуше
29	Здравствена станица Липково

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-219/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

582.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 940, КО Леуново.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-253/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

583.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користење на движната ствар, и тоа:

- патничко моторно возило марка FORD DNW FOCUS TURNIER TDDI, број на шасија WFONXXGCDNXD49429, број на мотор XD49429, регистарска ознака SK-9387-AD, година на производство 1999, работна зафатнина на моторот 1753cm³, сила на моторот 66 kW/ks, боја на каросеријата металик зелена /3ф.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Струга.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-308/1 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

584.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користење на движната ствар, и тоа:

- патничко моторно возило марка JEEP CHEROKEE 5.2 V8, број на шасија 1J4GZB8Y9VY521652, број на мотор 01133089, регистарска ознака SK-686-SU, година на производство 1997, работна зафатнина на моторот 5216 cm³, сила на моторот 156 kW/ks, боја на каросеријата црна/20.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа - Општа болница Охрид .

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Општа болница Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-308/2
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

585.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар, сопственост на Република Македонија - корисник Судски совет на Република Македонија, и тоа патничко моторно возило RENAULT MEGANE со регистарски таблички број SK 532-SZ, бр. на шасија VF1KMSF0534314584, бр. на мотор K9KG724D003886, година на производство 2005 год., сила на мотор 63 KW, работна зафатнина на мотор 1461, места за седење - 5, боја на каросерија - 98 металик сина, не е во возна состојба, не е регистрирано.

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења бр.СВ V 277/2015 од 14.12.2015 година, во кој што е проценета вредноста на движната ствар на износ од 34.800,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност и истата изнесува 34.800,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-355/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

586.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство-то за економија бр.42-11561/1-14 од 8.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/15)

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/1 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

587.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАН-
СТВО-ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО
И ЛОВСТВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство бр.42-3250/4 од 24.3.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/2 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

588.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
„АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“ бр.42-11627/7 од 21.11.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.208/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/3 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

589.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКАДЕМИЈА ЗА СУ-
ДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ –
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ – Скопје бр.42-9484/2 од 6.10.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.177/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/4 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

590.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АД „МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ – СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“ – Скопје бр.42-12315/8 од 15.12.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.223/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/5 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

591.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр.41-8558/2 од 11.11.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/12).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/6 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

592.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА БИТОЛА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Битола бр. 09 – 20/3 од 12.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/7 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

593.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АД „МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“ – Скопје бр. 09 – 22/2 од 12.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/8 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

594.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКАДЕМИЈА ЗА СУ-
ДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ –
СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатеv“ – Скопје бр. 09 – 23/2 од 12.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/9
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

595.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“ бр. 09 – 24/2 од 12.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/10
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

596.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАН-
СТВО–ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО
И ЛОВСТВО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство бр. 09 – 21/2 од 12.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-363/11
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

597.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА АМБАСАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА ТУРЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се даваат на времено користење недвижни ствари – простории во објект Куршумли ан - споменик на култура на улица Евлија Челебија, зграда бр.1, влез 1, лоцирани на КП 5796/1 КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.9314, и тоа:

- кат приземје, број 1, со површина од 451 м2,
 - кат 1, број 1, со површина од 349 м2,
 - кат 1, број 1, со површина од 524м2,
- сопственост на Република Македонија, на Амбасадата на Република Турција во Република Македонија - Скопје, за активностите на културниот центар - Турски културен центар Јунус Емре во Скопје.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за период од десет години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-441/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

598.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 37 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

Член 1

Водите како добра од општ интерес се доделуваат на концесија за производство на електрична енергија заради обезбедување услови за: искористување на енергетски потенцијал на водите како обновливи извори на енергија и развој на енергетскиот сектор, технолошкиот развој и вкупната економска политика, а во согласност со целите за долгорочна заштита и одржливо користење, управувањето со водите, крајбрежното земјиште и водните живеалишта.

Со доделувањето на концесијата за користење на водата за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри по крај производство на енергија се овозможува и намалување на потребата од увозна електрична енергија, намалување на емисија на стакленички гасови и придвижување на локалната економија.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се:

- зголемување на производството на електрична енергија,
- подобрување на сигурноста во снабдување со електрична енергија,
- производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

Член 3

Предмет на концесија е користење на вода за производство на електрична енергија од 37 мали хидроелектрични центри на следните локации:

Предлог локации за МХЕ							
Реден број	Идент. број	Водотек или назив на електраната	Слив	Координати		Средно-годишен проток	Инсталирана моќност
				Зафат			
				Y	X	(m³/s)	KW
1.	80	р.Караниколос	Пена	7487095	4657877	0,224	442
2.	81	р.Пена	Вардар	7481659	4652577	0,747	1908
				7482652	4654145		
				7482866	4654566		
				7483104	4655084		
				7483508	4655788		
				7484309	4656181		
				7484511	4656531		
3.	82	р.Пена	Вардар	7480545	4650876	0,255	858
	84	р.Пена	Вардар	7483464	4654843	1,25	1953
	85	р.Пена	Вардар	7489949	4655836	1,56	3093
	91	р.Шеличе	Пена	7490344	4658082	0,28	1228
				7490869	4658131		
4	100	р.Лешочка	Вардар	7499958	4660560	0,153	300
	101	р.Лешочка	Вардар	7500902	4660056	0,227	557

5	164	р.Кадина	Вардар	7548099	4631338	1,86	2260
6	167	р.Кадина	Вардар	7551249	4631950	2,55	1148
7	53	р. Козица	Бржданска	7493951 7493427	4585589 4586227	0,086	70
8	54	р. Јудовска	Бржданска	7491531	4588805	0,084	80
9	365	р.Кратовска	Крива Река	7599536	4661043	0,142	147
10	137	р.Отљанска	Липковска	7546151	4667705	0,128	239
11	302	р.Сирава	Струмица	7631136	4618455	0,136	263
12	303	р.Сирава	Струмица	7631574	4615511	0,186	338
13	305	р.Радовишка	Струмица	7621045 7620640	4621282 4621179	0,139	373
14	394	р. Мраморечка	Сатеска	7489836 7489945	4581401 4580737	0,178	218
15	361	р.Мала Река	Кочанска	7616055	4649180	0,113	139
16	354	р.Црвулевска	Брегалница	7615103	4628421	0,059	103
17	355	р.Црвулевска	Брегалница	7613673	4629041	0,064	126
18	357	р.Козјачка	Брегалница	7610692	4626777	0,201	346
19	358	р.Коџа Деро	Брегалница	7611407	4625735	0,219	387
20	356	р. Црвулевска	Брегалница	7610715 7609878	4629493 4628850	0,201	180
21	323	р.Заменичка	Брегалница	7660671 7659232	4612433 4613588	0,118	189
22	364	р.Шталковска	Злетовска	7606839 7519508	4650913 4577987	0,136	278
23	253	р.Оштрилска	Црна Река	7520033 7519508	4578067 4577987	0,098	308
24	254	р.Жаба	Црна Река	7515874	4582693	0,366	380
25	255	р.Брезовска	Црна Река	7509440	4576666	0,135	224
26	245	р.Камена	Црна Река	7585978 7584184	4576987 4577181	0,203	540
27	213	р.Бела Река	Црна Река	7561664	4545932	1,13	4360
28	214	р.Сатока	Црна Река	7565119	4552795	0,319	645
29	216	р.Бутурица	Црна Река	7564000	4559271	0,279	1135
30	227	р.Градешка	Црна Река	7569124	4547891	0,344	663
31	228	р.Градешка	Црна Река	7563310	4549360	0,497	1000
32	233	р.Бела Река	Црна Река	7569030	4543333	0,299	920
33	234	р.Бела Река	Црна Река	7565024	4544632	0,385	761

Член 4

Концесијата за вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи ќе се додели за период од 23 години при што рокот почнува да тече од датумот на склучување на Договорот за концесија.

Член 5

Концесијата за вода за мали хидроелектрични централи се доделува во постапка со отворен повик кој ќе се спроведе за секоја локација одделно, освен локациите означени со реден број 2, 3 и 4 во табелата од член 3 на оваа одлука, кои се доделуваат во група.

Член 6

Странското правно лице или конзорциум, избран како најповолен понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација, ќе основа правно лице со седиште во Република Македонија, кое како концесионер ќе го склучи договорот за концесија.

Член 7

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, Владата на Република Македонија по предлог на министерот за животна средина и просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката во рок осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 1 од овој член ги подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот, и во рок од пет работни дена на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање тендерската документација се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи, Комисијата од став 1 на овој член, во рок од осум дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 8

Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на 37 мали хидроелектрични централи ќе биде спроведена во рок од шест месеци од денот на формирањето на Комисија за спроведување на постапката.

Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 300 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата за подигнување на документацијата.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-479/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

599.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 11 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

Член 1

Водите како добра од општ интерес се доделуваат на концесија за производство на електрична енергија заради обезбедување услови за: искористување на енергетски потенцијал на водите како обновливи извори на енергија и развој на енергетскиот сектор, технолошкиот развој и вкупната економска политика, а во согласност со целите за долгорочна заштита и одржливо користење, управувањето со водите, крајбрежното земјиште и водните живеалишта.

Со доделувањето на концесијата за користење на водата за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи покрај производство на енергија се овозможува и намалување на потребата од увозна електрична енергија, намалување на емисија на стакленички гасови и придвижување на локалната економија.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се:

- зголемување на производството на електрична енергија,
- подобрување на сигурноста во снабдување со електрична енергија, и
- производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

Член 3

Предмет на концесија е користење на вода за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи на следните локации:

Р. бр.	Водотек	Слив	Координати на зафат		Координати на машинска зграда		Просечен протек	Моќност kW
			Y	X	Y	X	Q (m³/s)	
1	р. Герман Козједолска	р. Пчиња	7594410	4682155	7593705	4683340	0,40	229
			7592865	4682580				
	р. Нерав		7597398	4693035	7596100	4683985	0,19	215
			7596570	4682525				
	р. Герман		7593705	4683940	7594255	4684735	0,13	100
			7596100	4683985				
2	р. Вировска	р. Црна река	7505923	4564958	7507386	4565387	0,194	332
3	р. Брегалница	р. Вардар	7630791,47	4474609,36	7630901,27	4647460,44	0,500	1500
4	р. Вардар Градиште	р. Вардар	7512063,23	4661832,4	7512122.56	4661826,3	22,16	410
	р. Вардар Дворце		7513298.72	4661630.55	7513474.14	4661726.06	22,16	492
5	р. Лисечка-Речица 1	р. Вардар	7493874	4650240	7494431	4649981	0,248	512
	Р. Лисечка-Речица 2		7494440	4649987	7495276	4649551	0,248	1087
6	р. Струмица (Мокриево)	р. Струмица	7655239,40	4582235,26	7654899,39	4582777,06	0,09	70
7	р. Вејачка	р. Пена	7493012	4657802	7492850	4656903	0,771	908

Член 4

Концесијата за вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри ќе се додели за период од 23 години, при што рокот почнува да тече од датумот на склучување на Договорот за концесија.

Член 5

Концесијата за вода за мали хидроелектрични центри се доделува во постапка со отворен повик кој ќе се спроведе за секоја локација одделно, освен локациите означени со реден број 1, 4 и 5 во табелата од член 3 на оваа одлука, кои се доделуваат во група.

Член 6

Странското правно лице или конзорциум, избран како најповолен понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација, ќе основа правно лице со седиште во Република Македонија, кое како концесионер ќе го склучи договорот за концесија.

Член 7

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри, Владата на Република Македонија по предлог на министерот за животна средина и просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 1 од овој член ги подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот и во рок од пет работни дена на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање тендерската документација се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри, Комисијата од став 1 на овој член, во рок од осум дена ќе го објави јавниот повик, согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 8

Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на 11 мали хидроелектрични центри ќе биде спроведена во рок од шест месеци од денот на формирањето на Комисија за спроведување на постапката.

Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата за подигнување на документацијата.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-483/1	Заменик на претседателот
2 февруари 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

600.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје, бр. 02-231/1-3 од 18.01.2016 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 18.01.2016 година,

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-565/1	Заменик на претседателот
2 февруари 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

601.

Врз основа на член 365 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15 и 6/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧЕН ПАУШАЛ НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се определува надоместок во вид на месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје и тоа:

- за претседателот на Одборот на директори 12.000,00 денари.

- за членовите на Одборот на директори 10.000,00 денари.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-640/1	Заменик на претседателот
2 февруари 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

602.

Врз основа на член 128-а од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14, 33/15, 98/15 и 6/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2016 година изнесува 76,8 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.2.2016 година.

Бр. 42-679/1	Заменик на претседателот
2 февруари 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

603.

Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 6 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КУЛТУРНАТА
УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА ФОТОГ-
РАФИЈА - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука, дел од недвижна ствар – деловен простор со површина од 107 м², влез 1, кат ПР, евидентирана во Имотен лист бр.17102, на Катастарска парцела 232, Катастарска општина Центар 2, со адреса на ул. Железничка бр.18 Скопје, сопственост на Република Македонија, корисник Национална установа Национална галерија на Македонија - Скопје, се дава во закуп на Културната установа Македонски Центар за фотографија - Скопје, со услов за користење за изведување културни проекти од интерес за Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава во закуп на Културната установа Македонски Центар за фотографија - Скопје за време од пет години од денот на влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 1 евро по метар квадратен, пресметано во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија сметано на денот на доставувањето на месечна фактура.

Член 3

Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена во членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу директорот на Национална установа Национална галерија на Македонија - Скопје и директорот на Културната установа Македонски Центар за фотографија - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-680/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

604.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ЈСЕТ 16“**

1. Се одобрува влегување и престојување на 9 (девет) припадници на вооружените сили на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија, заради изведување на вежбовна активност „ЈСЕТ 16“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во Република Македонија на Армискиот полигон Криволак, заедно со 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во периодот од 7 март 2016 година до 28 март 2016 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт и сместување на припадниците на вооружените сили на Соединетите Американски Држави ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а останатите логистички трошоци ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата за учество во вежбовната активност, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-683/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

605.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за електронски комуникации му престанува користењето на движните ствари и тоа:

1. Патничко моторно возило, сообраќајна дозвола број МК 0341598 издадена на ден 17.7.2002 година од МВР СКОПЈЕ (марка: SEAT, тип: IBIZA, произведено во 2002 година, со регистарски број SK 561 LR), број на шасија: VSSZZZ6KZ2R165129, број на мотор AGP/264049, мотор со сила/зафатнина: 50 kw/1896);

2. Патничко моторно возило, сообраќајна дозвола број МК 0295422 издадена на ден 19.4.2001 година од МВР СКОПЈЕ (марка: SEAT, тип: IBIZA, произведено во 2001 година, со регистарски број SK 489 KK), број на шасија: VSSZZZ6KZ1R217480, број на мотор AGP/261495, мотор со сила/зафатнина: 50 kw/1896).

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на времено користење во период од шест месеци на Државната изборна комисија.

Член 3

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-950/1 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

606.

Врз основа на член 383, став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15 и 6/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост- Скопје, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ- СКОПЈЕ, ВО ВРСКА СО ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост- Скопје, во врска со Одлуката за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија, УО бр.02-488/3/1 од 29.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1025/1 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

607.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, му престанува користењето на движната ствар, уред за непрекинато електрично напојување Back-UPS 350, сериски бр. NB0650018606.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење, без надомест за период од шест месеци на Државната изборна комисија.

Член 3

Генералниот секретар на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1300/1 5 февруари 2016 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Емил Димитриев , с.р.
---	--

608.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО РАСПРЕДЕЛБА ВО КАТАСТАРСКАТА ОПШТИНА ЕГРИ, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се определува спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште на подрачјето на КО Егри, општина Битола.

Член 2

Границите на консолидационото подрачје се определени со границите на соседните катастарски парцели кои граничат со консолидационото подрачје во КО Егри општина Битола и тоа:

- На исток граничи со: КП бр. 590/1 во сопственост на Република Македонија, КП бр. 590/3 во сопственост на Ристевски Каранфил Мановиле, КП бр.590/4 и КП бр. 1020 во сопственост на Р.М.ПОС. ЗИК Пелагонија РЕ Новаци, КП бр.590/5 во сопственост на Балеска Каролина 1/6-дел, Јанкуловска Олга 1/6-дел, Јосифовски Димитрије 1/6-дел, Јосифовски Роберт 1/6-дел, Спасеска Драгица 1/6-дел и Трбојевиќ Татјана 1/6-дел, КП бр. 590/9 во сопственост на МПЦ-Охридска Архиепископија-црква Св.Архангел Михаил с.Средно Егри, КП бр. 575/1 и КП бр. 575/9 во сопственост на Јанкуловска Олга, КП бр. 575/3 во сопственост на Трбојевиќ Татјана, КП бр. 575/4 во сопственост на Спасеска Драгица, КП бр. 575/5 во сопственост на Балеска Каролина, КП бр. 1079, КП бр. 1080 и КП бр. 1103 во сопственост на Котевски Пецо, КП бр.1099 во сопственост на Р.М.Патишта, КП бр. 1100 и КП бр.1102 во сопственост на Стојановски Томе, КП бр. 1106 во сопственост на Ангелковски Драги, КП бр. 1107 во сопственост на Велковска Нада и КП бр. 1108 во сопственост на Атанасовски Велјан Спасе.

-На северозапад граничи со : КП бр. 793 во сопственост на Котевски Драгомир Зоран, КП бр. 794 во сопственост на Атанасовски Нешев Димко, КП бр. 849 во сопственост на Стојановски Димитрија Бошко, КП бр. 956 во сопственост на ТГС Технички Гасови Ад-Скопје, КП бр. 1006 во сопственост на ПМ ПОС ЗИК Пелагонија РЕ Новаци Битола 16582/18603-дел, Талевска Домника 28/18603-дел, Јовчевски Тодор 84/18603-дел, Јофчевски Михајло 84/18603-дел, Јовчевски Васил 84/18603-дел, Ѓорѓиевски Велко 28/18603-дел, Илиевска Драгица 28/18603-дел, Ѓорѓиевски Живко 28/18603-дел, Пановски Јосиф 36/18603-дел, Пановски Бранко 36/18603-дел, Кушовска Олга 32/18603-дел, Димитриевска Марица 84/18603-дел, Пановски Благој 32/18603-дел, Дочовска Спасија 32/18603-дел, Ефтимовска Милица 32/18603-дел, Павловска Надежда 28/18603-дел, Димитриевска Марица 42/18603-дел, Пановска Софка 84/18603-дел, Пановски Томе 84/18603-дел, Ѓорѓиевски Методија 28/18603-дел, Пановски Сотир 84/18603-дел,Ѓорѓиевски Мирослав 28/18603-дел, Пановски Борис 36/18603-дел, Пановски Коста 32/18603-дел, Бакаловска Љубица 32/18603-дел, Пановски Михајло 36/18603-дел,Пановска Вера 84/18603-дел, Ендуловска Василије 36/18603-дел, Пановска Илинка 32/18603-дел, Ѓорѓиевски Ѓорѓи 28/18603-дел, Јошевска Жана 84/18603-дел, Николовска Митра 36/18603-дел, Петровска Лилјана 32/18603-дел, Дојчиновска Петра 36/18603-дел, Јосифовски Илија 85/18603-дел, Пановски Ѓорѓи 84/18603-дел, Пановски Живко 84/18603-дел, Петровска Љубица 28/18603-дел, Ангелевска Оливера 42/18603-дел, Станиновски Златко 42/18603-дел, Јосифовска Марија 42/18603-дел, Јосифовски Ѓорѓи 42/18603-дел и Јошевска Жана 42/18603-дел.

- На југоисток граничи со: КП бр. 634 во сопственост на ДПТУ Геосонда Звонко Ристески и други ДОО Скопје, КП бр.635/1 во сопственост на Геосонда ДОО увоз-извоз Скопје.

- На запад граничи со: КП бр. 880 во сопственост на Димитриевски Коле, КП бр. 882 во сопственост на Лазаревски Илија Јоцко, КП бр.1260, КП бр.1179 и КП

бр.1022 во сопственост на Р.М.Патишта, КП бр. 1164 во сопственост на Тасевски Димитрија Благоја, КП бр. 1165 во сопственост на Тасевски Илија Борис, КП бр. 1171 и КП бр. 1172 во сопственост на Стојановски Бошко Драги, КП бр. 1174 во сопственост на Мирчевски Ѓорѓи 29/95-дел, Мирчевски Здравко 22/95-дел, Мирчевски Вељо 22/95-дел и Мирчевски Славчо 22/95-дел, КП бр. 1181 во сопственост на Ставревски Сотир Симе, КП бр. 1182 и КП бр. 1183 во сопственост на Крстевски Трајче Илјо, КП бр. 1016 во сопственост на РМ ЗИК Пелагонија к.Канински с.Породин, КП бр.1023 во сопственост на РМ ЗИК Нов Живот Кременица, КП бр. 1200 во сопственост на Ристевски Мановиле, КП бр. 1201 во сопственост на Ристевски Неделко Доне, КП бр.1202 и КП бр. 1205 во сопственост на Ристевски Пеце, КП бр. 1204 во сопственост на Ангелковски Љупчо, КП бр. 1207 во сопственост на Јовановски Живко, КП бр.1208 и КП бр. 1211 во сопственост на Ристевски Јане Боне и КП бр. 1209 во сопственост на Недановски Илија Томче.

- На североисток граничи со: КП бр.685 во сопственост на Ристевски Трајан Тоде и Ристевски Трајан Димче, КП бр. 687 во сопственост на Митревски Илија Митре, КП бр. 688 во сопственост на Митревски Васил Павле, КП бр. 1077 во сопственост на Ристевска Неше Митра Вд.Пандо и КП бр. 1019 во сопственост на ПМ ПОС ЗИК Пелагонија Новаци.

- На југ граничи со: КП бр.1255 и КП бр. 1246/2 во сопственост на Р.М.Патишта, КП бр.1112 во сопственост на Димитријевски Богоја Живко, КП бр.1026/1 во сопственост на РМ.Водостопанство Пелагонија, КП бр.1219 во сопственост на Ристевски Живан, КП бр.1220 во сопственост на Јовановски Благоја, КП бр.1221 во сопственост на Ристевски Илија Никола, КП бр.1222 во сопственост на Ристевска Сотир Гагода и КП бр. 1246/1 во сопственост на Козмевски Ице.

Во централниот дел граничи со: КП бр.1256 во сопственост на Р.М.Патишта.

- На север граничи со: КП бр. 273 и КП бр.1009 во сопственост на Р.М.ПОС.ЗИК. Пелаг.РЕ.Новаци, КП бр.1027 во сопственост на Ангелковски Драги, КП бр.1028 во сопственост на Ристевски Ристо Живко 3/8-дел, Бошевски Томе 2/8-дел и Ристевски Ристо Пецо 3/8-дел, КП бр. 1029 во сопственост на Ристевски Неделко Доне, КП бр. 1031 во сопственост на Котевски Борис Томе 5/8-дел, Котевски Борис Васил 1/8-дел, Гичевска Борис Софка 1/8-дел и Гичевска Борис Живанка 1/8-дел, КП бр. 1035 во сопственост на Република Македонија, КП бр. 1038, КП бр. 1039 и КП бр. 1046 во сопственост на Р.М.Патишта, КП бр. 1040 во сопственост на Талевски Јордан Иван и Талевски Јордан Живко, КП бр. 1041 во сопственост на Ангелевски Јане Велјан, КП бр. 1045 во сопственост на Ристевски Мановиле и КП бр. 1054 во сопственост на Дамчевски Стојан Цане и Дамчевски Стојан Томе.

- На југозапад граничи со: КП бр. 1213 во сопственост на Ристевска Илинка и КП бр. 1214 во сопственост на Ристевски Здраве.

Член 3

Земјоделското земјиште кое влегува во консолидационото подрачје во вкупна површина од 3.380.676 м² е со следните катастарски индикации:

Реден бр.	Сопственик	Имотен лист бр.	Дел од КП	КП бр.	Површина во м ²	Место викано	Катстарска класа	Катстарска култура
1	ТАЛЕВСКИ ПЕЦО ВАСКО 4/7 ТАЛЕВСКА БОНЕ ЛИЛА 1/7 ТАЛЕВСКИ БОНЕ МЕНДО 1/7 ТАЛЕВСКИ БОНЕ ТРАЈАН 1/7	45	4/7	73	19.249	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		45	4/7	117	2438	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		45	4/7	146	914	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		45	4/7	199	1260	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		45	4/7	234	4009	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		45	4/7	303	2912	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		45	4/7	527	17341	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		45	4/7	607	950	МОГИЛА	2	нива
		45	4/7	645	1252	МОГИЛА	2	нива
		45	4/7	761	1145	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		45	4/7	850	3242	ПРОГОН	2	нива
		45	4/7	905	1970	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		45	4/7	948	1801	СЛАТИНА	2	нива
		45	4/7	948	1801	СЛАТИНА	2	нива
2	ТАЛЕВСКИ ИЛИЈА СЛОБОДЕ 1/2 ТАЛЕВСКИ ИЛИЈА МИЛЕ 1/2	111	1/2	74	3919	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		111	1/2	77	2790	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		111	1/2	107	1884	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		111	1/2	118	1693	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		111	1/2	145	911	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		111	1/2	198	1523	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		111	1/2	252	2798	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		111	1/2	266	540	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		111	1/2	305	2614	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		111	1/2	415	940	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		111	1/2	606	990	МОГИЛА	2	нива
		111	1/2	631	1362	МОГИЛА	2	нива
		111	1/2	762	1185	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		111	1/2	851	2401	ПРОГОН	2	нива
		111	1/2	906	1478	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		111	1/2	949	1424	СЛАТИНА	2	нива
		111	1/2	949	1424	СЛАТИНА	2	нива

3	ТАЛЕВСКИ ИЛИЈА СЛОБОДЕ 1/6 ТАЛЕВСКИ ИЛИЈА МИЛЕ 1/6 ТАЛЕВСКИ БОНЕ ПЕЦО- починат 1/3 ТАЛЕВСКИ ПЕТКО ДИМИТРИЈА починат 1/3	138	1/6	965	1205	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
4	ЈОВАНОВСКИ БЛАГОЈА	72	1/1	80	4764	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		72	1/1	105	1548	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		72	1/1	134	957	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		72	1/1	223	1491	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		72	1/1	306	1983	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		72	1/1	317	7076	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		72	1/1	328	3275	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		72	1/1	376	1166	ПРАЧКИ	2	нива
		72	1/1	479	1603	ПОГОН	3	нива
		72	1/1	559	1916	ПРАЧКИ	2	нива
		72	1/1	614	5023	МОГИЛА	2	нива
		72	1/1	769	1185	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		72	1/1	898	1264	КЛЕТИШТЕ	1	нива
5	РИСТЕВСКИ ВАСИЛ АТАНАС	20	1/1	85	2865	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		20	1/1	137	3402	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		20	1/1	288	6093	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		20	1/1	469	4910	ПОГОН	2	нива
		20	1/1	476	3564	ПОГОН	2	нива
		20	1/1	534	9214	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		20	1/1	537	3264	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		20	1/1	596	1849	МОГИЛА	3	нива
		20	1/1	694	3973	ПРАЧКИ	2	нива
		20	1/1	726	3874	ПРАЧКИ	1	нива
		20	1/1	765	4141	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		20	1/1	767	2605	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		20	1/1	790	3276	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		20	1/1	805	2534	ПРОГОН	2	нива
		20	1/1	920	1749	КЛЕТИШТЕ	2	нива
6	РИСТЕВСКИ ВАСИЛ АТАНАС 3/4 ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД СКОПЈЕ 1/4	233	3/4	491	2585	ПОГОН	2	нива

7	РИСТЕВСКИ ВЕЛАН БОГДАН	104	1/1	711	3740	ПРАЧКИ	1	нива
		104	1/1	768	3760	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		104	1/1	789	1074	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		104	1/1	804	2380	ПРОГОН	2	нива
		104	1/1	976	2706	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
8	РИСТЕВСКИ СИМЕВ БЛАГОЈА	76	1/1	108	5418	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		76	1/1	127	7003	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		76	1/1	130/1	2582	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		76	1/1	209	3712	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		76	1/1	338	4126	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		76	1/1	385	2904	ПРАЧКИ	2	нива
		76	1/1	489	5898	ПОГОН	2	нива
		76	1/1	501	5167	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		76	1/1	513	3718	ПОГОН	2	нива
		76	1/1	538	1265	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		76	1/1	591	4451	МОГИЛА	3	нива
		76	1/1	648	3856	МОГИЛА	2	нива
		76	1/1	679	3613	МОГИЛА	2	нива
		76	1/1	738	3153	ПРАЧКИ	1	нива
		76	1/1	744	4772	ПРАЧКИ	1	нива
		76	1/1	780	3273	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		76	1/1	841	2926	ПРОГОН	2	нива
9	ТАЛЕВСКИ ЈОРДАН ЖИВКО 1/2 ТАЛЕВСКИ ЈОРДАН ИВАН 1/2	16	1/2	91	2898	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		16	1/2	98	1408	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		16	1/2	201	1627	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		16	1/2	276	3033	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		16	1/2	339	3503	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		16	1/2	393	3672	ПРАЧКИ	3	нива
		16	1/2	503	831	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		16	1/2	546	2209	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		16	1/2	739	667	ПРАЧКИ	1	нива
		16	1/2	743	1120	ПРАЧКИ	1	нива
		16	1/2	755	1021	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		16	1/2	777	4646	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		16	1/2	814	954	ПРОГОН	3	нива

		16	1/2	855	3011	ПРОГОН	2	нива
		16	1/2	868	2393	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		16	1/2	874	3958	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		16	1/2	897	1422	КЛЕТИШТЕ	1	нива
10	РИСТЕВСКИ НЕДЕЛКО ДОНЕ	172	1/1	95	3208	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		172	1/1	154	1419	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		172	1/1	390	2132	ПРАЧКИ	3	нива
		172	1/1	475	2325	ПРОГОН	2	нива
		172	1/1	496	1619	ПРОГОН	2	нива
		172	1/1	504	4149	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		172	1/1	526	2140	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		172	1/1	775	2480	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		172	1/1	823	2077	ПРОГОН	2	нива
		172	1/1	840	2812	ПРОГОН	2	нива
		172	1/1	845	6783	ПРОГОН	2	нива
		172	1/1	865	2827	БЕЛО ПОЛЕ	1	нива
		172	1/1	909	3685	КЛЕТИШТЕ	1	нива
11	БОШЕВСКИ СТОЈАН КОЛЕ- починат, деца; БОШЕВСКИ ТОМЕ БОШЕВСКИ КИРЕ АТАНАСОВСКА ЈАГОДА ГЛИГОРОСКА НАДА	64	/	90	3869	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		64	/	168	2278	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		64	/	203	3246	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		64	/	281	4886	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		64	/	320	2521	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		64	/	433	8048	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		64	/	451	2084	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		64	/	508	3512	ПРОГОН	2	нива
		64	/	521	2238	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		64	/	796	5202	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		64	/	822	2209	ПРОГОН	2	нива
		64	/	824	2002	ПРОГОН	2	нива
		64	/	908	3408	КЛЕТИШТЕ	1	нива
12	ЛАЗАРЕВСКИ ИЛИЈА ЈОЦКО	113	1/1	78	5886	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		113	1/1	101	2442	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		113	1/1	265	4088	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		113	1/1	640	3711	МОГИЛА	4	нива
		113	1/1	669	2122	МОГИЛА	2	нива

		113	1/1	843	3652	ПРОГОН	2	нива
		113	1/1	929	3583	СЛАТИНА	3	нива
		113	1/1	930	4401	СЛАТИНА	3	нива
		113	1/1	962	4032	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
13	АНГЕЛОВСКИ ГОЦЕ	21	1/1	79	1547	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		21	1/1	86	4904	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		21	1/1	150	1814	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		21	1/1	269	3149	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		21	1/1	379	7586	ПРАЧКИ	2	нива
		21	1/1	457	8547	ПОГОН	2	нива
		21	1/1	528	4640	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		21	1/1	563	4483	ПРАЧКИ	2	нива
		21	1/1	569	8146	ПРАЧКИ	2	нива
		21	1/1	599	6501	МОГИЛА	3	нива
		21	1/1	624	2287	МОГИЛА	2	нива
		21	1/1	647	1866	МОГИЛА	2	нива
		21	1/1	798	727	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		21	1/1	807	2915	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		21	1/1	862	1998	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
14	АНГЕЛОВСКИ ДИМЧЕ	196	1/1	194	10.291	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		196	1/1	884	2202	КЛЕТИШТЕ	1	нива
15	ТАЛЕВСКИ КОЗМЕВСКИ ТРАЈАН	48	1/1	399	3807	ПРАЧКИ	3	нива
16	КЕЗМЕСКИ ВЕЉАН ТРАЈАН	185	1/1	483	2329	ПРОГОН	2	нива
17	ТАЛЕВСКИ КОЗМЕВСКИ ТРАЈАН 1/2 КОЗМЕВСКИ ПЕТАР 1/2	189	1/2	774	3193	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
18	КОЗМЕВСКИ ПЕТАР	186	1/1	749	5378	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
19	КОЗМЕВСКИ ПЕТАР	188	1/1	230	5376	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		188	1/1	616	2237	МОГИЛА	2	нива
20	КОЗМЕВСКИ ЦАНЕ	184	1/1	176	1496	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
21	КОЗМЕВСКИ ЦАНЕ	316	1/1	510	1154	ПРОГОН	2	нива
22	КОЗМЕВСКА ПАЦА	187	1/1	902	3049	КЛЕТИШТЕ	1	нива
23	КОЗМЕВСКА ПАЦА	332	1/1	657	3383	МОГИЛА	2	нива
24	РИСТЕВСКИ БОНЕ	59	1/1	224	1653	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		59	1/1	594	4733	МОГИЛА	3	нива
		59	1/1	696	1253	ПРАЧКИ	3	нива
		59	1/1	917	2893	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		59	1/1	977	2377	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива

25	РИСТЕВСКИ БОНЕ	333	1/1	590/6	1723	СЛАТИНА	3	нива
26	ТАСЕВСКИ ДИМИТРИЈА ДРАГИ	231	1/1	888	4270	КЛЕТИШТЕ	1	нива
27	ТАСЕВСКИ ДИМИТРИЈА БЛАГОЈА	110	1/1	92/2	3059	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		110	1/1	212	2345	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		110	1/1	471	1752	ПОГОН	2	нива
		110	1/1	770	2350	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
28	СТОЈАНОВСКИ ТОМЕ	214	1/1	143	5754	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		214	1/1	158	6770	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		214	1/1	712	3378	ПРАЧКИ	1	нива
		214	1/1	932	4149	СЛАТИНА	2	нива
29	ЛОВАНОВСКА СЛОБОДАНКА	56	1/1	791	2721	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		56	1/1	861	18.321	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
30	ДИМОВСКА ВАЛЕНТИНА	275	1/1	740	4026	ПРАЧКИ	1	нива
31	ДИМОВСКА ВАЛЕНТИНА 1/4 ДИМЕСКА ГОРИЦА 1/4 ГРОЗДАНОВСКА ЕЛИЗАБЕТА 1/4 ТАЛЕВСКА СВЕТЛАНА 1/4	278	1/4	944	8523	СЛАТИНА	2	нива
32	ДИМОВСКА ВАЛЕНТИНА 38/41 РИСТЕВСКИ НЕДЕЛКОВ ГОРГИ 3/41	225	38/41	719	3248	ПРАЧКИ	1	нива
33	ДИМЕСКА ГОРИЦА	274	1/1	519	4238	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
34	ГРОЗДАНОВСКА ЕЛИЗАБЕТА	276	1/1	819	4739	ПРОГОН	3	нива
35	ТАЛЕВСКА СВЕТЛАНА	277	1/1	630	3776	МОГИЛА	2	нива
36	ЛОВАНОВСКИ БОРЧЕ	42	1/1	311	2416	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		42	1/1	341	2626	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		42	1/1	561	3555	ПРАЧКИ	2	нива
		42	1/1	764	1152	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		42	1/1	900	1192	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		42	1/1	912	1684	КЛЕТИШТЕ	1	нива
37	СТОЈКОВСКИ БЛАГОСАВ МЕНДО	131	1/1	361	5364	ПРАЧКИ	2	нива
		131	1/1	551	5196	ПРАЧКИ	2	нива

38	МИТРЕВСКИ ВАСИЛ ПАВЛЕ	43	1/1	148	1463	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		43	1/1	207	2669	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		43	1/1	256	6107	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		43	1/1	283	7924	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		43	1/1	454	4021	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		43	1/1	597	1896	МОГИЛА	3	нива
		43	1/1	608	5844	МОГИЛА	4	нива
		43	1/1	626	4109	МОГИЛА	2	нива
		43	1/1	871	3942	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		43	1/1	943	5028	СЛАТИНА	2	нива
39	СТОЈАНОВСКИ ДУШАН БЛАГОЈА	205	1/1	296	2856	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		205	1/1	460	3084	ПОГОН	2	нива
40	СТОЈАНОВСКИ ДУШАН ЉУПЧО	206	1/1	419	3857	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		206	1/1	734	2811	ПРАЧКИ	1	нива
		206	1/1	828/2	3296	ПРОГОН	3	нива
41	БОГОЕВСКИ КИРО- починат	177	1/1	76	1384	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
42	РИСТЕВСКИ ЖИВАН	57	1/1	313	4928	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		57	1/1	336	6981	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		57	1/1	344	2843	ПРАЧКИ	2	нива
		57	1/1	350	9338	ПРАЧКИ	3	нива
		57	1/1	352	3801	ПРАЧКИ	3	нива
		57	1/1	366	2961	ПРАЧКИ	2	нива
		57	1/1	371	4243	ПРАЧКИ	2	нива
		57	1/1	549	4966	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		57	1/1	933	2645	СЛАТИНА	2	нива
43	СТЕФАНОВСКИ СЛАВЕ	27	1/1	94	2897	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		27	1/1	140	3707	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		27	1/1	147	2846	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		27	1/1	214	2525	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		27	1/1	284	5202	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		27	1/1	294	2198	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		27	1/1	295/2	1012	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		27	1/1	308	10.635	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		27	1/1	318	6019	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива

		27	1/1	444/2	2157	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		27	1/1	456	1954	ПОГОН	3	нива
		27	1/1	610	4096	МОГИЛА	3	нива
		27	1/1	612	8133	МОГИЛА	2	нива
		27	1/1	617	2915	МОГИЛА	2	нива
		27	1/1	676	3427	МОГИЛА	2	нива
		27	1/1	826	12.616	ПРОГОН	3	нива
		27	1/1	901	4112	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		27	1/1	913	11.620	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		27	1/1	926/1	2278	СЛАТИНА	2	нива
44	СТЕФАНОВСКИ ГОРЃИ	144	1/1	124	2696	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		144	1/1	189	2432	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		144	1/1	204	3571	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		144	1/1	231	6734	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		144	1/1	511	2457	ПОГОН	2	нива
		144	1/1	522	3519	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
45	АНГЕЛОВСКИ ЈАНЕ ВЕЛЈАН	52	1/1	111	4672	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		52	1/1	174	3285	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		52	1/1	217	3531	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		52	1/1	623	7468	МОГИЛА	2	нива
		52	1/1	655	2336	МОГИЛА	2	нива
		52	1/1	677	3475	МОГИЛА	2	нива
		52	1/1	709	6025	ПРАЧКИ	2	нива
		52	1/1	864	3180	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		52	1/1	867	887	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		52	1/1	893	4351	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		52	1/1	935	11.397	СЛАТИНА	2	нива
46	АНГЕЛОВСКИ ЈАНЕ ВЕЛЈАН	335	1/1	590/8	3454	СЛАТИНА	3	нива
47	МИТРЕВСКИ ИЛИЈА МИТРЕ	85	1/1	310	1751	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		85	1/1	331	8349	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		85	1/1	395	8781	ПРАЧКИ	3	нива
48	НЕДАНОВСКИ ИЛИЈА ТОМЧЕ	44	1/1	149	1539	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		44	1/1	278	9396	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		44	1/1	453	3901	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		44	1/1	627	2207	МОГИЛА	2	нива
		44	1/1	937	4695	СЛАТИНА	2	нива

49	ТАЛЕВСКИ ВАСИЛ СИМЕ	9	1/1	123	6612	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		9	1/1	170	4541	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		9	1/1	236	4617	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		9	1/1	290	2798	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		9	1/1	410	1277	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		9	1/1	468	5062	ПОГОН	2	нива
		9	1/1	542	6870	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		9	1/1	641	4882	МОГИЛА	3	нива
		9	1/1	654	4338	МОГИЛА	2	нива
		9	1/1	666	4576	МОГИЛА	2	нива
		9	1/1	708	3586	ПРАЧКИ	2	нива
		9	1/1	748	1483	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		9	1/1	973	6315	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
50	ТРАЈЧЕВСКИ СТОЈАН ЦАНЕ	30	1/1	356	1788	ПРАЧКИ	2	нива
		30	1/1	448	1455	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		30	1/1	651	994	МОГИЛА	2	нива
51	ТРАЈЧЕВСКИ СТОЈАН ЦАНЕ	190	1/1	237	2133	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		190	1/1	285	5842	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		190	1/1	355	2626	ПРАЧКИ	3	нива
		190	1/1	397	4850	ПРАЧКИ	3	нива
		190	1/1	447	2138	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		190	1/1	571	5271	ПРАЧКИ	2	нива
52	ТРАЈЧЕВСКИ СТОЈАН ЦАНЕ	330	1/1	650	1668	МОГИЛА	2	нива
53	АТАНАСОВСКИ ЖИВКО	69	1/1	92/1	2954	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		69	1/1	151	1828	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		69	1/1	172	3120	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		69	1/1	332	5960	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		69	1/1	430	4257	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		69	1/1	438	9309	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		69	1/1	449/1	1980	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		69	1/1	494	4040	ПОГОН	2	нива
		69	1/1	710/2	1880	ПРАЧКИ	1	нива
		69	1/1	803	8072	ПРОГОН	2	нива
		69	1/1	830	2921	ПРОГОН	3	нива
		69	1/1	961	5258	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		69	1/1	978	2746	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива

54	АТАНАСОВСКИ ЖИВКО	119	1/1	206	2663	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		119	1/1	216	2327	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		119	1/1	639	3452	МОГИЛА	2	нива
		119	1/1	750	2733	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		119	1/1	877	13.502	КЛЕТИШТЕ	1	нива
55	СТЕФАНОВСКИ ВАСИЛ	26	1/1	125	2683	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		26	1/1	163	1865	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		26	1/1	193/2	1931	ПРОГОН	2	нива
		26	1/1	268	8226	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		26	1/1	277	4235	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		26	1/1	307	8402	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		26	1/1	365	3636	ПРАЧКИ	3	нива
		26	1/1	391	2116	ПРАЧКИ	3	нива
		26	1/1	414	2338	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		26	1/1	515	2471	ПОГОН	2	нива
		26	1/1	603	2446	МОГИЛА	2	нива
		26	1/1	660	1417	МОГИЛА	2	нива
		26	1/1	691	2862	ПРАЧКИ	2	нива
		26	1/1	887	3969	КЛЕТИШТЕ	1	нива
56	СТЕФАНОВСКИ ВАСИЛ 12/13 ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД СКОПЈЕ 1/13	252	12/13	833	5583	ПРОГОН	3	нива
57	НЕДАНОВСКИ ИЉО СТЕВЧЕ	6	1/1	870	5313	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		6	1/1	940	5530	СЛАТИНА	2	нива
58	СПАСЕВСКИ МЕТОДИЈА ТОДОРЧЕ починат 1/2 СПАСЕВСКИ МЕТОДИЈА БРАНКО починат 1/2	15	1/2	97	4091	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		15	1/2	100	2058	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		15	1/2	226	5636	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		15	1/2	258	2827	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		15	1/2	326	1594	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		15	1/2	423	2933	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		15	1/2	628	3880	МОГИЛА	2	нива
		15	1/2	735	681	ПРАЧКИ	1	нива
		15	1/2	742	2545	ПРАЧКИ	1	нива
		15	1/2	752	3058	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		15	1/2	754	1029	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		15	1/2	815	1025	ПРОГОН	3	нива
		15	1/2	831	1797	ПРОГОН	3	нива

		15	1/2	857	5094	ПРОГОН	2	нива
		15	1/2	896	1078	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		15	1/2	966	1288	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
59	НЕДАНОВСКА ДИМЕ ЗОЈКА	143	1/1	153	2493	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		143	1/1	432	4180	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		143	1/1	964	2149	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
60	НЕДАНОВСКА ДИМЕ ЗОЈКА	179	1/1	321	2951	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		179	1/1	766	2615	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		179	1/1	895	3270	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
61	РИСТЕВСКИ СИМЕ ТОМЕ	78	1/1	115	2565	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		78	1/1	232	5135	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		78	1/1	280	6341	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		78	1/1	644	2619	МОГИЛА	2	нива
62	РИСТЕВСКИ НЕДЕЛКО ГОРЃИ	63	1/1	169	2919	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		63	1/1	518	2945	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		63	1/1	718	2016	ПРАЧКИ	1	нива
63	РИСТЕВСКИ НЕДЕЛКО ТРАЈАН 1/2 РИСТЕВСКИ НЕДЕЛКО ВАСИЛ 1/2	159	1/2	289	5867	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		159	1/2	480	2850	ПОГОН	3	нива
		159	1/2	785	5122	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		159	1/2	846	3439	ПРОГОН	2	нива
		159	1/2	854	2709	ПРОГОН	2	нива
64	РИСТЕВСКА МАРИНА	305	1/1	157	1652	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		305	1/1	620	2745	МОГИЛА	2	нива
		305	1/1	622	2805	МОГИЛА	2	нива
		305	1/1	753	6338	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		305	1/1	936	2500	СЛАТИНА	2	нива
65	СТОЈАНОВСКА ПЕТАР ЦЕНА	212	1/1	249	3034	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		212	1/1	259	1376	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		212	1/1	481	3170	ПОГОН	2	нива
66	КОТЕВСКА НАДА	307	1/1	424	3641	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		307	1/1	670	3994	МОГИЛА	2	нива
67	ТОДОРОВСКА ЛИЛА	304	1/1	116	4366	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		304	1/1	298	1999	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		304	1/1	971	5007	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива

68	СТОЈКОВСКА ВЕСЕЛИНКА	306	1/1	705	4982	ПРАЧКИ	2	нива
		306	1/1	715	4759	ПРАЧКИ	1	нива
69	СТОЈКОВСКИ ДУШКО	213	1/1	698	2613	ПРАЧКИ	3	нива
		213	1/1	706	3407	ПРАЧКИ	2	нива
		213	1/1	856	1893	ПРОГОН	2	нива
70	ЈОВАНОВСКИ АТАНАС	183	1/1	227	2434	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		183	1/1	340	2729	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		183	1/1	478	2256	ПРОГОН	3	нива
		183	1/1	486	3433	ПРОГОН	2	нива
		183	1/1	514	1529	ПРОГОН	2	нива
		183	1/1	556	3543	ПРОГОН	2	нива
		183	1/1	681	2167	МОГИЛА	2	нива
		183	1/1	759	1179	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		183	1/1	903	1165	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		183	1/1	911	1849	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		183	1/1	968	2784	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
71	ЈОВАНОВСКИ АТАНАС	62	1/1	443	8757	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
72	ВЕЛКОВСКА НАДА	35	1/1	351	7192	ПРАЧКИ	3	нива
		35	1/1	801	4150	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		35	1/1	910/1	13.631	КЛЕТИШТЕ	1	нива
73	ВЕЛКОВСКА НАДА	77	1/1	357	3379	ПРАЧКИ	2	нива
74	ЛОЗАНОВСКА ИВАНА	200	1/1	88	8069	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		200	1/1	821	1825	ПРОГОН	2	нива
75	ТРАЈКОВСКИ ПЕЦО БЛАГОЈА 1/2 ТРАЈКОВСКИ ПЕЦО ВАСКО 1/2	14	1/2	128	1694	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		14	1/2	180	1812	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		14	1/2	202	1142	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		14	1/2	242	5440	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		14	1/2	261	1501	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		14	1/2	293	2038	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		14	1/2	382	2130	ПРАЧКИ	2	нива
		14	1/2	384	1675	ПРАЧКИ	2	нива
		14	1/2	406	5907	ПРАЧКИ	3	нива
		14	1/2	488	1684	ПОГОН	2	нива
		14	1/2	493	3164	ПОГОН	2	нива

		14	1/2	502	1031	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		14	1/2	668	1043	МОГИЛА	2	нива
		14	1/2	674	2770	МОГИЛА	2	нива
		14	1/2	732	1898	ПРАЧКИ	1	нива
		14	1/2	737	519	ПРАЧКИ	1	нива
		14	1/2	792	1796	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		14	1/2	816	1130	ПРОГОН	3	нива
		14	1/2	925	3478	СЛАТИНА	2	нива
76	РИСТЕВСКА ИЛИНКА	58	1/1	159	2870	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		58	1/1	505	3722	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		58	1/1	649	2720	МОГИЛА	2	нива
		58	1/1	783	4010	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
77	КОЗМЕВСКИ ИЦЕ	47	1/1	530	11.545	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		47	1/1	663	8674	МОГИЛА	2	нива
		47	1/1	876	3904	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		47	1/1	883	6148	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		47	1/1	892	2478	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		47	1/1	967	4155	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
78	АТАНАСОВСКИ ВАНГЕЛ АЛЕКСО	93	1/1	167	2315	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		93	1/1	255	2589	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		93	1/1	431	4209	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		93	1/1	450	2319	ПРОГОН	3	нива
		93	1/1	472	2970	ПОГОН	2	нива
		93	1/1	506	1902	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
79	РИСТЕВСКИ ПЕЦЕ	331	1/1	466	3017	ПОГОН	3	нива
		331	1/1	495	1658	ПРОГОН	2	нива
		331	1/1	721	2565	ПРАЧКИ	1	нива
		331	1/1	860	2415	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
80	РИСТЕВСКИ ПЕЦЕ 1/2 РИСТЕВСКИ БОРЧЕ 1/2	223	1/2	175	2230	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		223	1/2	461	9298	ПОГОН	2	нива
		223	1/2	490	2071	ПОГОН	2	нива
		223	1/2	682	2368	МОГИЛА	2	нива
		223	1/2	914	3071	КЛЕТИШТЕ	2	нива
81	СТОЈАНОВСКИ БОШКО ДРАГИ	180	1/1	102	5659	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		180	1/1	297	5236	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива

		180	1/1	477	3303	ПОГОН	2	нива
		180	1/1	904	11.599	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		180	1/1	947	2664	СЛАТИНА	2	нива
82	СТОЈАНОВСКИ БОШКО ДРАГИ 34/35 ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД СКОПЈЕ 1/35	254	34/35	828/1	9934	ПРОГОН	3	нива
83	ДИМИТРИЕВСКИ ВЛАДЕ	244	1/1	210	5750	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		244	1/1	437	5865	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		244	1/1	878	4643	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		244	1/1	916	15.634	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		244	1/1	945	2136	СЛАТИНА	2	нива
84	ДИМИТРИЕВСКИ ВЛАДЕ 86/91 ГЕОСОНДА ДОО 5/91	340	86/91	938	4679	СЛАТИНА	2	нива
85	ДАМЧЕВСКИ СТОЈАН ТОМЕ 1/2 ДАМЧЕВСКИ СТОЈАН ЦАНЕ 1/2	7	1/2	233	11.770	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		7	1/2	470	11.896	ПОГОН	2	нива
		7	1/2	473	2659	ПОГОН	2	нива
		7	1/2	554	10.031	ПРАЧКИ	2	нива
		7	1/2	555	1934	ПРАЧКИ	2	нива
		7	1/2	788	3261	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		7	1/2	825	5897	ПРОГОН	2	нива
86	МИТРЕВСКИ ПАНДЕ	291	1/1	254	2464	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
87	МИТРЕВСКИ ПАНДЕ 93/520 МИТРЕВСКИ СТЕВЧЕ 427/520	289	93/520	464	33.534	ПРОГОН	2	нива
88	МИТРЕВСКИ ПАНДЕ 163/490 МИТРЕВСКИ СТЕВЧЕ 327/490	290	163/490	618	5930	МОГИЛА	2	нива
89	ДИМИТРИЕВСКИ БОГОЈА ЖИВКО	38	1/1	165	3207	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		38	1/1	218	3074	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		38	1/1	243	6434	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		38	1/1	498	4770	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		38	1/1	672	493	МОГИЛА	2	нива
		38	1/1	693	1014	ПРАЧКИ	2	нива
		38	1/1	722	2301	ПРАЧКИ	1	нива
		38	1/1	811	1434	ПРОГОН	2	нива
		38	1/1	827	1519	ПРОГОН	3	нива
		38	1/1	924	3243	СЛАТИНА	2	нива
		38	1/1	934	2524	СЛАТИНА	2	нива

90	СТОЈАНОВСКИ АТАНАС СПАСЕ починат	73	1/1	459	7151	ПРОГОН	2	нива
		73	1/1	499	2616	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		73	1/1	730	1842	ПРАЧКИ	1	нива
91	ДИМИТРИЕВСКИ КОЛЕ	23	1/1	329	1435	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		23	1/1	746	2299	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
92	ДИМИТРИЕВСКИ КОЛЕ	207	1/1	156	4010	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
93	ДИМИТРИЕВСКИ КОЛЕ	208	1/1	652	1678	МОГИЛА	2	нива
		208	1/1	701	1696	ПРАЧКИ	3	нива
		208	1/1	704	4106	ПРАЧКИ	2	нива
94	ДИМИТРИЕВСКИ КОЛЕ 2/4 КРСТЕВСКИ ДИМЧЕ 1/4 КРСТЕВСКИ ЈУПЧО 1/4	194	2/4	458	2056	ПРОГОН	2	нива
		194	2/4	467	4463	ПРОГОН	3	нива
		194	2/4	872/1	4298	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		194	2/4	889	1840	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		194	2/4	915	3107	КЛЕТИШТЕ	2	нива
95	КРСТЕВСКИ ДИМЧЕ 1/2 КРСТЕВСКИ ЈУПЧО 1/2	99	1/2	541	2543	ЕГРИ	2	нива
		99	1/2	703	4180	ПРАЧКИ	2	нива
		99	1/2	879	3159	КЛЕТИШТЕ	1	нива
96	КОТЕВСКИ ВЛАДО							
		22	1/1	939	6737	СЛАТИНА	2	нива
97	КОТЕВСКИ ВЛАДО	171	1/1	191	12.843	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		171	1/1	282	1803	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		171	1/1	394	3843	ПРАЧКИ	3	нива
		171	1/1	416	7620	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		171	1/1	446	5125	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		171	1/1	512	2885	ПРОГОН	2	нива
		171	1/1	525	2567	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		171	1/1	533	6505	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		171	1/1	566	6888	ПРАЧКИ	2	нива
		171	1/1	637	3358	МОГИЛА	2	нива
		171	1/1	680	2071	МОГИЛА	2	нива
		171	1/1	695	5537	ПРАЧКИ	3	нива
		171	1/1	757	2580	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		171	1/1	799	5146	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		171	1/1	806	3952	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
98	КОТЕВСКИ ДАФКО ВАСИЛ	216	1/1	544	11.555	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива

99	КОТЕВСКИ ДАФКО СТЕВКО	217	1/1	570	11.088	ПРАЧКИ	2	нива
100	НЕШКОВСКИ БЛАГОЧЛЕ 1/2 НЕШКОВСКА ФАНИЈА 1/2	310	1/2	190	10.674	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		310	1/2	784	9325	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
101	ДИМИТРИЕВСКИ ЈОЏКО	5	1/1	220	1428	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		5	1/1	540	1432	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		5	1/1	702	3784	ПРАЧКИ	2	нива
		5	1/1	872/2	1909	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		5	1/1	969	2680	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
102	АТАНАСОВСКИ ВЕЛЈАН СПАСЕ	37	1/1	93	3370	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		37	1/1	171	4249	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		37	1/1	440	2270	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		37	1/1	445	2500	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		37	1/1	449/2	1969	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		37	1/1	635/2	1310	МОГИЛА	2	нива
		37	1/1	710/1	1898	ПРАЧКИ	1	нива
		37	1/1	714	1744	ПРАЧКИ	1	нива
		37	1/1	782	2564	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		37	1/1	829	2218	ПРОГОН	3	нива
		37	1/1	980	2099	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
103	АТАНАСОВСКИ ВЕЛЈАН СПАСЕ 12/19 АНГЕЛКОВСКИ ДРАГИ 7/19	210	12/19	240	4140	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
104	АНГЕЛКОВСКИ ДРАГИ	34	1/1	152	2666	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		34	1/1	196	2249	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		34	1/1	241	4205	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		34	1/1	291	3805	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		34	1/1	420	1974	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		34	1/1	474	1726	ПОГОН	2	нива
		34	1/1	520	2303	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		34	1/1	558	2025	ПРАЧКИ	2	нива
		34	1/1	600	4256	МОГИЛА	2	нива
		34	1/1	636	1996	МОГИЛА	2	нива
		34	1/1	661	1214	МОГИЛА	2	нива
		34	1/1	756	2784	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		34	1/1	809	3845	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		34	1/1	820	2252	ПРОГОН	2	нива

		34	1/1	869	2486	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		34	1/1	919	2872	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		34	1/1	979	918	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
105	АНГЕЛКОВСКИ ЈЉУПЧО	65	1/1	509	3702	ПОГОН	2	нива
106	СТЕФАНОВСКИ ВЛАДЕ	283	1/1	690	5266	ПРАЧКИ	2	нива
107	КОТЕВСКИ БЛАГОЈА ЗЛАТКО 5/12 КОТЕВСКА АЛЕКСО ВЕРКА 3/12 КОТЕВСКИ АЛЕКСО МЕТОДИЈА починат 4/12	17	5/12	193/1	8366	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		17	5/12	246	1987	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		17	5/12	271	2358	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		17	5/12	562	1122	ПРАЧКИ	2	нива
		17	5/12	564	5366	ПРАЧКИ	2	нива
		17	5/12	598	5441	МОГИЛА	3	нива
		17	5/12	741	3294	ПРАЧКИ	1	нива
		17	5/12	758	2357	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		17	5/12	797	5630	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		17	5/12	808	2524	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		17	5/12	885	2508	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		17	5/12	981	3885	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
108	ОГНЕНОВА МИТРА	301	1/1	211	2103	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		301	1/1	263	2806	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		301	1/1	615	3861	МОГИЛА	2	нива
		301	1/1	733	5122	ПРАЧКИ	1	нива
109	РИСТЕВСКИ РИСТО ПЕЦО 3/8	55	3/8	507	2034	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
	РИСТЕВСКИ РИСТО ЖИВКО 3/8 БОШЕВСКИ ТОМЕ 2/8	55	3/8	795	4316	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
110	РИСТЕВСКИ РИСТО ПЕЦО 1/4 РИСТЕВСКИ РИСТО ЖИВКО 1/4 БОШЕВСКИ ТОМЕ 1/4 РИСТЕВСКА ДАНИЦА почината 1/4	197	1/4	465	24.466	ПОГОН	2	нива
111	ЈОВАНОВСКИ КРСТЕ СЛАВЕ починат	83	1/1	179	1330	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		83	1/1	222	1372	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		83	1/1	292	4633	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		83	1/1	560	3361	ПРАЧКИ	2	нива
		83	1/1	609	2908	МОГИЛА	4	нива
		83	1/1	771	1023	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		83	1/1	899	1161	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		83	1/1	918	1983	КЛЕТИШТЕ	2	нива

112	РИСТЕВСКИ РИСТО БОРИС	71	1/1	109	2203	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		71	1/1	334	5770	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		71	1/1	436	10.952	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		71	1/1	724	2473	ПРАЧКИ	1	нива
		71	1/1	779	2362	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		71	1/1	975	2564	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
113	РИСТЕВСКИ РИСТО ТРАЈАН	173	1/1	728	2787	ПРАЧКИ	1	нива
		173	1/1	922	4976	СЛАТИНА	2	нива
114	ЈОВАНОВСКИ ЖИВКО	326	1/1	136	3421	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		326	1/1	228	2382	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
115	ЈОВАНОВСКИ ЖИВКО	328	1/1	928	3588	СЛАТИНА	2	нива
116	ЈОВАНОВСКИ КРСТЕ ЈОВАН	84	1/1	302	3030	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		84	1/1	133	858	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		84	1/1	601	3651	МОГИЛА	2	нива
117	МАРКОВСКИ МИТРЕ КОСТА починат	11	1/1	87	3828	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		11	1/1	248	4944	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		11	1/1	428	5641	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		11	1/1	441/2	1550	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
118	РИСТЕВСКА СОТИР ЈАГОДА	46	1/1	215	1176	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		46	1/1	398	2182	ПРАЧКИ	3	нива
		46	1/1	619	4175	МОГИЛА	2	нива
		46	1/1	656	2637	МОГИЛА	2	нива
119	ЈОСИФОВСКИ ТРЕНДАФИЛ МЕНДО	120	1/1	343	4471	ПРАЧКИ	2	нива
		120	1/1	392	1909	ПРАЧКИ	3	нива
120	ЈОСИФОВСКИ ТРЕНДАФИЛ МЕНДО 1/3	202	1/3	349	12.792	ПРАЧКИ	3	нива
	ЈОСИФОВСКИ ТРЕНДАФИЛ СТЕФАН 1/3							
121	ЈОСИФОВСКИ ТРЕНДАФИЛ МЕНДО 1/2							
	ЈОСИФОВСКИ ТРЕНДАФИЛ ДРАГИ 1/2	204	1/2	713	4609	ПРАЧКИ	1	нива
122	ЈОСИФОВСКИ ТРЕНДАФИЛ СТЕФАН							
		203	1/1	359	2175	ПРАЧКИ	2	нива
123	СРЕБИНОВСКИ МИТЕ АЛЕКСО починат	125	1/1	333	10.658	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		125	1/1	389	1880	ПРАЧКИ	3	нива
		125	1/1	548	8567	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива

124	ЈОСИФОВСКИ СТОЈАН ТРАЈАН починат	118	1/1	348	6088	ПРАЧКИ	3	нива
		118	1/1	369	4623	ПРАЧКИ	2	нива
		118	1/1	658	3510	МОГИЛА	2	нива
125	ЈОВАНОВСКИ КРСТЕ ВАНГЕЛ починат, деца: СИМОНОВСКА ЦВЕТАНКА МИТРЕВСКА РОЗА ЈОВАНОВСКИ КОЛЕ ЈОВАНОВСКИ ПЕЦО	74	/	106	1411	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		74	/	375	1128	ПРАЧКИ	2	нива
		74	/	421	1836	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		74	/	613	4401	МОГИЛА	2	нива
126	РИСТЕВСКИ АНЃЕЛЕ	170	1/1	112	745	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		170	1/1	114	2371	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		170	1/1	121	2224	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		170	1/1	160	1595	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		170	1/1	239	1120	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		170	1/1	524	2040	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		170	1/1	595	2491	МОГИЛА	3	нива
		170	1/1	604	2717	МОГИЛА	2	нива
		170	1/1	818	1494	ПРОГОН	3	нива
		170	1/1	866	3588	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
127	РИСТЕВСКИ АНЃЕЛЕ	284	1/1	590/2	50.649	СЛАТИНА	3	нива
128	ТРИФУНОВСКИ ТОМЧЕ	152	1/1	142	2862	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		152	1/1	221	2642	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		152	1/1	516	2867	ПОГОН	2	нива
129	РИСТЕВСКИ ЗДРАВЕ	302	1/1	327/2	7352	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		302	1/1	683	3129	МОГИЛА	2	нива
130	РИСТЕВСКИ ТОДОР	299	1/1	462	7382	ПОГОН	3	нива
		299	1/1	941	4346	СЛАТИНА	2	нива
131	РИСТЕВСКА МИЛИЦА	300	1/1	173	849	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		300	1/1	286	6460	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		300	1/1	532	3870	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
132	РИСТЕВСКИ БЛАГОЈА	303	1/1	327/1	7278	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		303	1/1	813	2784	ПРОГОН	2	нива
		303	1/1	853	4672	ПРОГОН	2	нива

133	ВЕЛКОВСКИ СТЕФАН 1/2 ВЕЛКОВСКИ СПИРО 1/2	132	1/2	300	8787	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		132	1/2	301	3832	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
134	АНДОНОВСКИ СПАСЕ БОЖИН	130	1/1	316	7442	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		130	1/1	360	16.307	ПРАЧКИ	2	нива
		130	1/1	373	8082	ПРАЧКИ	2	нива
		130	1/1	497	7226	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		130	1/1	572	5524	ПРАЧКИ	2	нива
135	ЈОШЕВСКА ТРЕНДАФИЛКА почината 2/8 ЈОШЕВСКИ АЛЕКСАНДАР починат 2/8 ЈОШЕВСКИ ЈОВАН починат 2/8 ЈОШЕВСКИ ПАВЛЕ 1/8 ЈОШЕВСКИ СТЕВО починат 1/8	178	2/8	353	4301	ПРАЧКИ	3	нива
		178	2/8	557/1	2177	ПРАЧКИ	2	нива
		178	2/8	573	5138	ПРАЧКИ	2	нива
		178	2/8	573	5138	ПРАЧКИ	2	нива
136	ВЕЛКОВСКИ ПЕЦО	195	1/1	309	1764	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		195	1/1	362	2769	ПРАЧКИ	2	нива
		195	1/1	364	4220	ПРАЧКИ	2	нива
137	МИХАЈЛОВСКИ ПАВЛЕ	312	1/1	358	6189	ПРАЧКИ	2	нива
138	МИХАЈЛОВСКИ ДИМЧЕ	191	1/1	380	3348	ПРАЧКИ	2	нива
		191	1/1	404	8363	ПРАЧКИ	3	нива
		191	1/1	405	4750	ПРАЧКИ	3	нива
139	ЈОСИФОВСКИ КАРАНФИЛ ЈОСИФ 3/5 ЈОСИФОВСКИ КАРАНФИЛ ВЛАДЕ 1/5 ЈОСИФОВСКИ КАРАНФИЛ КИРЕ 1/5	128	3/5	315	1327	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		128	3/5	345	10.887	ПРАЧКИ	3	нива
		128	3/5	347	7029	ПРАЧКИ	3	нива
		128	3/5	368	1952	ПРАЧКИ	2	нива
		128	3/5	396	1973	ПРАЧКИ	3	нива
		128	3/5	401	6646	ПРАЧКИ	3	нива
140	СИМЈАНОВСКИ ПЕЦО	121	1/1	89	3394	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		121	1/1	367	1106	ПРАЧКИ	2	нива
		121	1/1	418	8816	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		121	1/1	543	3672	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		121	1/1	557/2	1528	ПРАЧКИ	2	нива

141	СИМЈАНОВСКА ЗОРА 1/4 МАРКОВСКИ МИХАЈЛО 1/4 ТРАЈКОВСКИ ЦАНЕ 1/4 ТРАЈКОВСКИ ТОМЕ 1/4	13	1/4	129	1595	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		13	1/4	178	1845	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		13	1/4	200	1378	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		13	1/4	262	7189	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		13	1/4	287	5911	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		13	1/4	335	4728	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		13	1/4	403	2688	ПРАЧКИ	3	нива
		13	1/4	407	2670	ПРАЧКИ	3	нива
		13	1/4	455	3234	ПОГОН	2	нива
		13	1/4	482	1361	ПОГОН	2	нива
		13	1/4	487	1560	ПОГОН	2	нива
		13	1/4	492	3266	ПОГОН	2	нива
		13	1/4	545	2104	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		13	1/4	667	1091	МОГИЛА	2	нива
		13	1/4	675	2900	МОГИЛА	2	нива
		13	1/4	731	1690	ПРАЧКИ	1	нива
		13	1/4	736	634	ПРАЧКИ	1	нива
		13	1/4	817	917	ПРОГОН	3	нива
		13	1/4	873	3975	КЛЕТИШТЕ	2	нива
142	ЈОШЕВСКИ ДИМИТРИЈА	281	1/1	330	12.351	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
143	СИМЈАНОВСКИ БОРЧЕ	337	1/1	844	8338	ПРОГОН	2	нива
144	ТАСЕВСКИ ИЛИЈА БОРИС починат, деца: ТАСЕВСКИ ВАСКО ТАСЕВСКИ БОНЕ ТАСЕВСКИ ВАНЧО	134	/	225	1235	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		134	/	773	2282	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		134	/	875	1820	КЛЕТИШТЕ	2	нива
		134	/	974	2448	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
145	МИЦАКОВСКА ВЕРКА	201	1/1	427	9259	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
146	КОТЕВСКИ ПЕЦО	32	1/1	104	2534	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		32	1/1	110	4295	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		32	1/1	126	5117	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		32	1/1	131	14.952	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		32	1/1	135	3286	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		32	1/1	138	6333	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		32	1/1	155	1347	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		32	1/1	195	12.524	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		32	1/1	208	1855	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива

		32	1/1	244	4541	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		32	1/1	377	2481	ПРАЧКИ	2	нива
		32	1/1	517	4045	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		32	1/1	602	2086	МОГИЛА	2	нива
		32	1/1	772	2346	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		32	1/1	787	11.144	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
		32	1/1	946	1988	СЛАТИНА	2	нива
147	АТАНАСОВСКИ НЕШЕВ ДИМКО починат	169	1/1	166	1936	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		169	1/1	342	3927	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		169	1/1	400	908	ПРАЧКИ	3	нива
		169	1/1	402	1970	ПРАЧКИ	3	нива
148	РИСТЕВСКИ ЦАНЕ КОЛЕ	51	1/1	83	2344	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		51	1/1	139	3619	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		51	1/1	162	2353	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		51	1/1	264	15.687	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		51	1/1	312	2029	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		51	1/1	325	7109	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		51	1/1	387	2475	ПРАЧКИ	3	нива
		51	1/1	484	4209	ПОГОН	2	нива
		51	1/1	529	3835	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		51	1/1	552	4345	ПРАЧКИ	2	нива
		51	1/1	778	6964	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		51	1/1	800	4246	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		51	1/1	834	6906	ПРОГОН	3	нива
149	МАРКОВСКА ВЕЛЕ СЛАВКА	176	1/1	370	3071	ПРАЧКИ	2	нива
		176	1/1	381	4809	ПРАЧКИ	2	нива
150	КРСТЕВСКИ ПЕЦО	220	1/1	409	1697	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
151	КРСТЕВСКИ ПЕЦО	79	1/1	374	1800	ПРАЧКИ	2	нива
		79	1/1	408	3666	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		79	1/1	550	3351	ПРАЧКИ	2	нива
		79	1/1	717	1724	ПРАЧКИ	1	нива
152	РИСТЕВСКИ МАНОВИЛЕ	53	1/1	113	3441	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		53	1/1	120	2065	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		53	1/1	161	1632	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		53	1/1	238	1086	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		53	1/1	523	2257	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива

		53	1/1	697	831	ПРАЧКИ	3	нива
		53	1/1	812	1357	ПРОГОН	2	нива
		53	1/1	863	3096	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		53	1/1	886	1001	КЛЕТИШТЕ	1	нива
153	РИСТЕВСКИ МАНОВИЛЕ 1/2 ГЕОСОНДА ДОО 1/2	329	1/2	629	1678	МОГИЛА	2	нива
154	РИСТЕВСКА БИЛЈАНА	346	1/1	96	3420	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		346	1/1	177	1688	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		346	1/1	485	3097	ПОГОН	2	нива
155	РИСТЕВСКА БИЛЈАНА 995/7048 РИСТЕВСКА СНЕЖАНА 995/7048 ЛАЗАРЕВСКА ЦВЕТАНКА 2062/7048 ПЕТРОВСКА ЈОВАНКА 2996/7048	348	995/7048	837	7048	ПРОГОН	3	нива
156	РИСТЕВСКА СНЕЖАНА	343	1/1	82	5910	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		343	1/1	442	921	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
157	ЛАЗАРЕВСКА ЦВЕТАНКА	345	1/1	270	4746	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
158	ПЕТРОВСКА ЈОВАНКА	344	1/1	337	5085	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
159	ДИМИТРИЕВСКИ БЛАГОЈА 1/3 ДИМИТРИЕВСКИ ГОЦЕ 1/3 ДИМИТРИЕВСКИ ВАСКО 1/3	8	1/3	192	2247	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		8	1/3	219	1527	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		8	1/3	247	4159	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		8	1/3	539	1401	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		8	1/3	553	4147	ПРАЧКИ	2	нива
		8	1/3	838	1265	ПРОГОН	3	нива
		8	1/3	890	8388	КЛЕТИШТЕ	1	нива
160	РИСТЕВСКИ СЛАВЕ	193	1/1	251	8139	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		193	1/1	319	2591	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		193	1/1	323	2541	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		193	1/1	444/1	9126	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		193	1/1	452	4406	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		193	1/1	463	3428	ПРОГОН	3	нива
		193	1/1	535	2915	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		193	1/1	611	5626	МОГИЛА	2	нива
		193	1/1	638	2242	МОГИЛА	2	нива
		193	1/1	643	3831	МОГИЛА	2	нива
		193	1/1	664	2016	МОГИЛА	2	нива

		193	1/1	810	7923	ПРОГОН	2	нива
		193	1/1	963	4108	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
		193	1/1	786	8979	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1	нива
161	ЈОВАНОВСКИ ТОДОР НАУМЕ	19	1/1	250	4130	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		19	1/1	671	2279	МОГИЛА	2	нива
		19	1/1	684	3387	МОГИЛА	2	нива
162	ХРИСТОВСКИ ТОДОР ГЛИГУР	227	1/1	322	5876	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		227	1/1	444/3	1959	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		227	1/1	665	3151	МОГИЛА	2	нива
163	РИСТЕВСКИ ТОДОР ПЕЦО	228	1/1	536	6091	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		228	1/1	842	3269	ПРОГОН	2	нива
164	РИСТЕВСКИ ТОДОР ПЕЦО 1/2 БОГОЕВСКИ ТОДОР ПЕЦО 1/2	230	1/2	574	18.563	ПРАЧКИ	2	нива
165	БОГОЕВСКИ ТОДОР ПЕЦО	229	1/1	441/1	4013	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
		229	1/1	567	3987	ПРАЧКИ	2	нива
166	КУЗЕВСКА БЛАГА	199	1/1	426	2302	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		199	1/1	429	3799	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		199	1/1	621	1039	МОГИЛА	2	нива
		199	1/1	927/1	1884	СЛАТИНА	2	нива
167	ЈОВАНОВСКИ ТОНИ 1/5 ИЛИЕВСКА ДОСТА 1/5 ВЕЛКОВСКА СПАСА 1/5 ГРУЈОВСКА ЈОВАНКА 1/5 ЈОВАНОВСКИ СЛАВКО 1/5	154	1/5	435	9503	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
168	ГЕЛЕВСКА ТРЕНДАФИЛКА почината	219	1/1	378	2273	ПРАЧКИ	2	нива
169	КИРЕВСКА ЛЕНА 1/5 КИРЕВСКИ ДИМИТРИЈА СЛАВКО 4/5	163	1/5	314	4678	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
170	КРСТЕВСКИ ВУЈАДИН	222	1/1	653	2003	МОГИЛА	2	нива
171	ДЕНЕСОВСКА РОСАНА	308	1/1	625	4705	МОГИЛА	2	нива
172	МИТРЕВСКА МАРИЈАНА	342	1/1	662	6385	МОГИЛА	2	нива
173	ТАЛЕВСКИ ПЕТКО ДИМИТРИЈА починат	112	1/1	75	4135	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		112	1/1	99	2260	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		112	1/1	119	2692	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		112	1/1	144	1130	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива

		112	1/1	197	1707	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		112	1/1	235	2056	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		112	1/1	253	2935	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		112	1/1	304	1863	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		112	1/1	605	1100	МОГИЛА	2	нива
		112	1/1	646	1339	МОГИЛА	2	нива
		112	1/1	763	1216	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		112	1/1	852	2510	ПРОГОН	2	нива
		112	1/1	907	1739	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		112	1/1	950	1928	СЛАТИНА	2	нива
174	СТОЈАНОВСКИ ДИМИТРИЈА БОШКО починат	86	1/1	81	1642	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
175	РИСТЕВСКИ ИЛИЈА НИКОЛА починат	50	1/1	84	2578	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		50	1/1	103	1428	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		50	1/1	164	2408	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		50	1/1	205	3035	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		50	1/1	257	10.044	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		50	1/1	272	10.097	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		50	1/1	386	2751	ПРАЧКИ	2	нива
		50	1/1	547	3203	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		50	1/1	568	1988	ПРАЧКИ	2	нива
		50	1/1	716	3429	ПРАЧКИ	1	нива
		50	1/1	781	1732	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		50	1/1	832	1963	ПРОГОН	3	нива
		50	1/1	891	550	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		50	1/1	894	5287	КЛЕТИШТЕ	1	нива
		50	1/1	931	7207	СЛАТИНА	2	нива
176	РИСТЕВСКИ ИЛИЈА НИКОЛА починат 1/4 ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД СКОПЈЕ 3/4	253	1/4	835	5743	ПРОГОН	3	нива
177	МАРКОВСКА АТАНАС ЉУБА ВД ЈОЦЕ-почината							
		25	1/1	689	2379	ПРАЧКИ	2	нива

178	ТРАЈКОВСКИ СТРЕБРЕ	153	1/1	434	7891	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
179	ПЕЦАЛЕВСКА НАДЕЖДА почината 3/9 НАУМОВСКА МАРИЈА 1/9 НАУМОВСКИ ГОРАН 1/9 СЕРЏУК СУЗАНА 1/9 НАУМОВСКИ ВАНЕ- починат 3/9	322	3/9	575/8	4250	БРЕГОВИ	2	нива
180	КОСТОВСКИ АТАНАС ВЕЛКО-починат 1/4 КОСТОВСКИ АТАНАС НИКОЛА 1/4 КОСТОВСКИ АТАНАС ЈАНЕ-починат 2/4	156	1/4	324	3947	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
181	РИСТЕВСКИ СТЕВЧЕ	224	1/1	295/1	1954	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		224	1/1	372	4024	ПРАЧКИ	2	нива
182	НЕДАНОВСКИ ИЛИЈА ДУШАН	136	1/1	686	2789	ПРАЧКИ	2	нива
183	ДИМИТРОВСКИ КИРЕ	70	1/1	245	5789	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		70	1/1	412	2174	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		70	1/1	500	4035	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		70	1/1	673	816	МОГИЛА	2	нива
		70	1/1	692	2098	ПРАЧКИ	2	нива
		70	1/1	720	4492	ПРАЧКИ	1	нива
		70	1/1	729	2961	ПРАЧКИ	1	нива
		70	1/1	747	1675	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		70	1/1	858	6455	БЕЛО ПОЛЕ	1	нива
		91	1/1	213	1593	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
184	КАНТАРОВСКА ПЕРА ВД КИРО почината	91	1/1	260	1228	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		91	1/1	275	1543	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		91	1/1	279	6265	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		91	1/1	383	2300	ПРАЧКИ	2	нива
		91	1/1	760	1379	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		10	1/8	122	6016	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
185	ГИЧЕВСКА ЖИВАНКА 1/8 ГИЧЕВСКА СОФКА 1/8 КОТЕВСКИ БОРИС ТОМЕ 5/8 КОТЕВСКИ БОРИС ВАСИЛ починат 1/8	10	1/8	267	4404	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		10	1/8	417	5401	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		10	1/8	425	3354	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		10	1/8	531	4473	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		10	1/8	707	2689	ПРАЧКИ	2	нива
		10	1/8	836	880	ПРОГОН	3	нива
		10	1/8	942	2321	СЛАТИНА	2	нива

186	ДИМИТРИЕВСКИ АТАНАС 1/4 ДИМИТРИЕВСКИ СИМЕ 1/4 ДИМИТРИЕВСКИ ЈОНЧЕ 1/4 АТАНАСОВСКИ ДИМИТРИЕВСКИ ПАВЛЕ 1/4	209	1/4	229	2028	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		209	1/4	413	1946	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		209	1/4	422	2571	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
		209	1/4	723	2166	ПРАЧКИ	1	нива
		209	1/4	727	2299	ПРАЧКИ	1	нива
		209	1/4	923	1543	СЛАТИНА	2	нива
187	МАРКОВСКИ ЈОВАН ВАСИЛ	146	1/1	132	2544	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		146	1/1	299	2373	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		146	1/1	411	2943	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2	нива
188	РИСТЕВСКИ КОСТА ЦАНЕ	123	1/1	141	5817	БЕЛО ПОЛЕ	3	нива
		123	1/1	388	6772	ПРАЧКИ	3	нива
		123	1/1	678	3926	МОГИЛА	2	нива
		123	1/1	725	4739	ПРАЧКИ	1	нива
		123	1/1	802	9887	ПРОГОН	2	нива
		123	1/1	970	2588	БЕЛО ПОЛЕ	2	нива
189	Р.М ПАТИШТА	102	1/1	1017	9369	СРЕДНИ ЛИВАДИ	/	некат. пат
		102	1/1	921	1312	СЛАТИНА	/	некат. пат
		102	1/1	1021-дел	9574,5	СЛАТИНА	/	некат. пат
		102	1/1	1013-дел	12068	КРИВИ ЛИВАДИ	/	некат. пат
		102	1/1	745	1321	ПРАЧКИ	/	некат. пат
		102	1/1	859	632	БЕЛО ПОЛЕ	/	некат. пат
		102	1/1	354	2008	ПРАЧКИ	/	некат. пат
		102	1/1	1018-дел	2523	ПРАЧКИ	/	некат. пат
		102	1/1	659	4311	МОГИЛА	/	некат. пат
		287	1/1	972	4637	БЕЛО ПОЛЕ	/	некат. пат
191	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	100	1/1	130/2	2714	БЕЛО ПОЛЕ	4	нива
		100	1/1	592	5679	МОГИЛА	3	пасиште
		100	1/1	699	557	ПРАЧКИ	3	пасиште
		100	1/1	346	2803	ПРАЧКИ	3	нива
192	Р.М. ЗК ПЕЛАГОНИЈА РЕ К. КАНИНСКИ ПОРОДИН	147	1/1	439	4654	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3	нива
193	Р.М. ЗИК НОВ ЖИВОТ КРЕМЕНИЦА	157	1/1	700	1727	ПРАЧКИ	3	нива
194	Р.М. ФАБРИКА ЗА ШЕКЕР 4ТИ НОЕМВРИ	198	1/1	593	1908	МОГИЛА	3	пасиште
195	ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД СКОПЈЕ	251	1/1	839	1147	ПРОГОН	2	нива

Член 4

(1) Средствата потребни за спроведување на постапката за консолидација во висина од 21.675.750 денари се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2016 година во Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година и од „Проектот за поддршка за формулирање и имплементација на националната програма за консолидација на земјиште“ (ТСР/MCD/3502) финансиран од Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство - ФАО.

(2) Средствата од став (1) на овој член се наменети за покривање на следните трошоци:

Активности	Потребни средства (МКД)	Извори на финансирање
1. ТРОШОЦИ ЗА ВОДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОСТАПКАТА НА КОНСОЛИДАЦИЈА		
- Трошоци за ангажирање на експерти за теренска работа со учесниците во консолидацијата	1.826.550	ФАО проект TCP/MCD/3502
- Геодетски услуги	561.000	ФАО проект TCP/MCD/3502
	2.091.000	Буџет на Република Македонија, Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година
- Трошоци за впишување на сопственичките права во имотните книги	7.200	Буџет на Република Македонија, Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година
Вкупни трошоци за водење и управување со постапката на консолидација	4.485.750	
2. ТРОШОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО РУРАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА		
- Подготовка на техничка проектна документација за планираните инфраструктурни инвестиции	1.200.000	Буџет на Република Македонија, Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година
- Изградба на полски патишта	11.070.000	Буџет на Република Македонија, Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година
- Изведба на хидромелиоративни работи - изградба на мрежа за одводнување	4.920.000	Буџет на Република Македонија, Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година
Вкупни трошоци за инвестиции во руралната инфраструктура	17.190.000	
ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА	21.675.750	

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12053/1-15
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

609.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на користење на недвижен имот на државен орган бр. 19-3335/5 од 25.7.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/06).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12552/1-15 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

610.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за економија му престанува користењето на недвижните ствари – зграда бр.1 кат ПР на ул. Питу Гули бр.1 со внатрешна површина од 104 м2 кој се наоѓа на КП 13810/1 за КО Прилеп запишан во Имотен лист бр.36699 сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12552/2-15 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

611.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија и тоа на етажен премер за изработка на Геодетски елаборат на дел од објект-кат 1, кој се наоѓа на КП 14670/5 КО Прилеп.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12552/3-15 2 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

612.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 135/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВARI НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАЊБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје му престанува користењето на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

Табела бр.1

Ред. број	КО	ИЛ	КП	Зграда	Место	Намена	Површина м2	влез/кат/бр.стан
1	Велес	44	10275	1	Вардарска	станбена зграда-стан	57	влез.10 ПР бр.10
2	Велес	44	10275	1	.Вардарска	станбена зграда-стан	44	влез 3 ПР бр.3
3	Велес	44	10275	1	Вардарска	станбена зграда-стан	28	влез 5 ПР бр.5
4	Велес	44	10275	1	Вардарска	станбена зграда-стан	50	влез 6 ПР бр.6
5	Велес	44	10275	1	Вардарска	станбена зграда-стан	22	влез 9 ПР бр.9
6	Велес	44	16426	1	Шорка	станбена зграда-стан	53	Влез 1 ПР бр.1
7	Велес	44	16426	2	Шорка	помошни згради	5	Влез 1ПР
8	Велес	44	10290	1	Град	станбена зграда-стан	42	Влез 1ПР бр.1
9	Велес	44	18362	1	Превалец	станбена зграда-стан	50	Влез 1 ПР бр.1
10	Велес	44	18362	1	Превалец	помошни простории	15	Влез1 ПО бр.1
11	Чашка	83	1274/1	1	Населба	стан во семејна зграда	97	Влез 1 ПР
12	Чашка	83	1274/1	3	Населба	помошни простории	10	Влез 1 ПР
13	Чашка	83	1274/1	4	Населба	помошни простории	8	Влез 1 ПР
14	Чашка	83	128	1		стан во семејна зграда	95	Влез 1 ПР
15	Чашка	83	1274/1	2	Населба	стан во семејна зграда	98	Влез 1 ПР
16	Оморани	48	3173	3	В.Антески Дрен	Деловни згради вон стопанство	22	Влез 1 ПР бр.1
17	Оморани	48	3173	1	н.Васил Антевски Дрен	Деловни згради вон стопанство	96	Влез 1 ПР бр.1
18	Оморани	48	3173	1	н.Васил Антевски Дрен	Деловни згради вон стопанство	15	Влез 1 ПР бр.1
19	Оморани	48	3215	2	н.Васил Антевски Дрен	Деловни згради вон стопанство	33	Влез 1 ПР бр.1
20	Теово	6	1226	1	С. Теово	Стан во семејна зграда	107	Влез 1 ПР бр.1
21	Велес	44	10286	1	Маршал Тито 235	станбена зграда-стан	40	Влез 1 ПР бр.1

22	Велес	44	10286	1	Маршал Тито 235	помошни простории	18	Влез 1 ПО бр.1
23	Велес	44	10054	1	Димко Најдов	станбена зграда- стан	41	Влез 1 ПР бр.1
24	Велес	44	10054	2	Димко Најдов	Помошни згради	15	Влез 1 ПР
25	Велес	44	10054	4	Димко Најдов	Деловни згради вон стопанство	26	Влез 1 ПР
26	Велес	44	10054	3	Димко Најдов	Помошни згради	10	Влез 1 ПР
27	Велес	44	16848	5	Речани	станбена зграда- стан	47	влез 2 ПР бр.2
28	Велес	44	16848	5	Речани	помошни простории	16	влез 2 ПО бр.2
29	Велес	44	16848	4	Речани	помошни згради	32	Влез 1 ПР
30	Отовица	6	1040	1	Село	Стан во семејна зграда	138	ПР
31	Велес	44	15549	3	Дрњевица	Деловни згради вон стопанство	32	Влез 1 ПР
32	Велес	44	15549	2	Дрњевица	Деловни згради вон стопанство	24	Влез 1 ПР
33	Велес	44	15549	4	Дрњевица	Деловни згради вон стопанство	25	Влез 1 ПР
34	Велес	44	1174	1	Алексо Демниев	деловна зграда вон стопанство	213	Влез 1 ПР бр.0
35	Велес	44	1171	1	Алексо Демниев	помошни простории	184	Влез 1 ПО бр.0
36	Велес	44	10272/2	1	Вардарска	станбена зграда- стан	78	Влез 2 кат 1 бр.2
37	Велес	44	10272/2	1	Вардарска	лоџи, балкони и тераси	5	Влез 2 кат 1 бр.2
38	Велес	44	10284/1	5	Алексо Демниевски Бауман бр.30	стан	37	Влез 1ПР бр.1
39	Велес	44	10284/1	6	Алексо Демниевски Бауман бр.30	стан	46	Влез 1ПР бр.1
40	Велес	44	10280	3	Алексо Демниев	станбена зграда- стан	24	Влез 1ПР бр.1

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13297/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

613.

Врз основа на член 20 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015 и 152/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија, поради истек на мандатот се разрешуваат:

а) од претседател:

- Ивана Николиќ

б) од членови:

- Марија Влашчева и

- Братислав Димитров.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на
Агенцијата за филм на Република Македонија, се име-
нуваат:

а) за претседател:

- Ивана Николиќ.

б) за членови:

- Марија Влашчева и

- Петар Волнаровски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 1159/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

614.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА-БИТОЛА

1. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола се именува Васко Наумовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1160/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

615.

Врз основа на член 7 став 2 и член 15 од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, се разрешуваат:

- Илија Андонов,

- Беким Абдулаји и

- Елена Колевска.

2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија се именуваат:

- Илија Андонов,
- Ќерим Буши и
- Цавид Сељами.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1162/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

616.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО

1. Марина Младеновска се разрешува од должноста член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово се именува Марина Младеновска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 1163/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

617.

Врз основа на член 19-е став (5) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15 и 193/15) министерот за информатичко општество и администрација донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ГОДИШНА ОЦЕНА ЗА УСПЕШНОСТ НА ИНСПЕКТОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за годишна оцена за успешност на инспектор.

Член 2

Образецот за годишна оцена на успешност на инспектор се печати на хартија во бела боја во А4 формат и содржи: грб на Република Македонија и натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“; годината за која се изготвува; податоци за Инспекциската служба; податоци за инспекторот; квантитативни критериуми за успешност; квалитативни критериуми за успешност; вкупно освоени бодови; годишна оцена на инспекторот; правна поука; број и датум; име, презиме и потпис на раководното лице на инспекциската служба и место за печат.

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-444/5
4 февруари 2016 година
Скопје

Министер за информатичко,
општество и администрација,
Марта Томовска-Арсовска, с.р.

ПРИЛОГ

РЕПУБЛИКА



МАКЕДОНИЈА

ГОДИШНА ОЦЕНА ЗА УСПЕШНОТ НА ИНСПЕКТОР ЗА ГОДИНАИнспекциска служба:

Податоци за инспекторот

Име:	
Татково име:	
Презиме:	
Вид на инспектор:	
Звање:	
Работно место:	
Број на лиценца:	
Број на легитимација:	

1. КВАНТИТАТИВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕШНОСТ

	Q	Планирано					Реализирано					Освоени бодови
		1	2	3	Σ	Вредност	1	2	3	Σ	Вредност	
Прв квартал												
Втор квартал												
Трет квартал												
Четврт квартал												
Вкупно												

2. КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕШНОСТ

Критериум бр.1	
Критериум бр.2	
Критериум бр.3	
Вкупно	

3. ВКУПНО ОСВОЕНИ БОДОВИ

--	--

4. ГОДИШНА ОЦЕНА НА ИНСПЕКТОРОТ

Правна поука: Согласно член 19-с став (4) од Законот за инспекциски надзор, инспекторот кој не е задоволен со оцената, во рок од осум дена од денот на приемот на Образецот за годишна оцена, има право на приговор до Инспекцискиот совет.

**Раководно лице
на инспекциската служба**

(Име и презиме)

(Потпис)

Број:

Датум:

МП

618.

Врз основа на член 19 став (15) и член 19-ѓ став (8) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15 и 193/15) министерот за информатичко општество и администрација донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ИНСПЕКТОР, КАКО И ФОРМАТА И СОД- РЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ И НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИНСПЕКТОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на полагањето на испитот за инспектор (во натамошниот текст: испитот), како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за инспектор.

Член 2

(1) Првиот дел од испитот се полага по областите:

- општа управна постапка,
- инспекциска постапка,
- прекршочна постапка и
- посебна постапка од областа на инспекциската служба за која се издава лиценцата за инспектор.

(2) Изборот на прашања за првиот дел од испитот се врши на следниот начин:

- 15% од општа управна постапка,
- 15% од инспекциска постапка,
- 15% од прекршочна постапка и
- 55% од посебна постапка од областа на инспекциската служба за која се издава лиценцата за инспектор.

(3) Времетраењето на полагањето на првиот дел од испитот изнесува 90 минути.

(4) Времетраењето на вториот дел од испитот изнесува 45 минути.

Член 3

(1) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот се искажуваат во проценти.

(2) Деталните и збирните резултати од испитот за секој инспектор се чуваат во електронска и хартиена форма најмалку шест години од денот на полагањето во просториите на Инспекцискиот совет.

Член 4

(1) Времето на одржување на испитната сесија се определува од страна на Инспекцискиот совет.

(2) Најмалку 15 дена пред почетокот на испитната сесија од страна на Инспекцискиот совет се објавува јавен повик за поднесување барање за полагање на испитот.

(3) Јавниот повик од став (2) на овој член содржи:

- 1) период на одржување на испитна сесија;
- 2) видови на инспектор за кој се спроведува испитот,
- 3) општи и посебни услови и критериуми кои треба да ги исполнуваат кандидатите и
- 4) краен датум за поднесување на барање до Инспекцискиот совет за полагање на испитот.

(4) Барањето за полагање на испитот се поднесува на Образец: Барање за полагање испит за инспектор (во натамошниот текст: барањето), отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

(5) Барањето од став (4) на овој член содржи насоки за пополнување на барањето и 23 полиња во кои треба да се внесат следниве податоци:

- Во полето бр.1 се внесува бројот на јавниот повик за полагање испит за инспектор,
- Во полето бр.2 се внесува датумот на јавниот повик за полагање испит за инспектор,
- Во полето бр.3 се внесува видот на инспектор за кој се поднесува барањето,
- Во полето бр.4 се внесува името на барателот,
- Во полето бр.5 се внесува датумот на раѓање на барателот,
- Во полето бр.6 се внесува името на родителот на барателот,
- Во полето бр.7 се внесува местото на раѓање на барателот,
- Во полето бр.8 се внесува презимето на барателот,
- Во полето бр.9 се внесува местото на живеење на барателот,
- Во полето бр.10 се внесува број на фиксен или мобилен телефон на барателот,
- Во полето бр.11 се внесува адресата на живеење (улица и број) на барателот,
- Во полето бр.12 се внесува електронската адреса на барателот,
- Во полето бр.13 се внесува државјанството на барателот,
- Во полето бр.14 се внесува степенот на образование (со големи римски броеви) или бројот на кредити според ЕКТС на барателот,
- Во полето бр.15 се внесува видот на завршеното образование на барателот,
- Во полето бр.16 се внесува датумот на завршување на образованието на барателот,

- Во полето бр.17 се внесува називот на образовната институција во која барателот го завршил образованието,

- Во полето број 18 се внесува називот на работодавачот на барателот каде што го остварил работниот стаж,

- Во полето бр.19 се внесува називот на работното место кај работодавачот на кое барателот го остварил работниот стаж,

- Во полето бр.20 се внесува бројот на цели години работен стаж на барателот,

- Во полето бр.21 се внесува датумот на подготовка на барањето,

- Во полето бр.22 се внесува името и презимето на барателот,

- Во полето бр.23 се потпишува барателот.

Член 5

(1) Проверката дали пријавените кандидати за полагање на испитот ги исполнуваат условите од јавниот повик се врши најдоцна пет дена по доставување на барањата, од страна на одговорното лице.

(2) Записник за извршена проверка на примените барања за полагање на испитот, заедно со листа на кандидатите на кои им е одобрено барањето и листа на одбиени кандидати се составува од страна на одговорното лице.

(3) Записникот и листите од став (2) на овој член се доставуваат до претседателот на Инспекцискиот совет.

Член 6

(1) Пред почетокот на испитот, од страна на одговорното лице се утврдува идентитетот на кандидатите што ќе полагаат.

(2) Кандидатот кој нема да дојде во определеното време да го полага испитот или ќе дојде, а нема да го полага испитот, се смета дека не го полагал испитот и истото од страна на одговорното лице се констатира во записник.

(3) Кандидатот кој го започнал полагањето на испитот, се вклучил во електронскиот систем за полагање на испитот и се откажал од понатамошното полагање на испитот, се смета дека не го положил испитот, што се констатира во записник од страна на одговорно лице.

(4) Пред започнување со испитот кандидатите се запознаваат со начинот на пристапување и користење на електронскиот систем за полагање на испитот.

(5) Ако некој од присутните кандидати го нарушува редот и дисциплината истиот ќе биде отстранет.

Член 7

(1) За спроведениот испит се составува записник од страна на одговорното лице.

(2) Записникот од став (1) на овој член содржи податоци за испитот, кандидатите, текот на испитот и случувања поврзани со истиот, заедно со листата на кандидатите со број на освојените проценти.

(3) Записникот се потпишува од страна на одговорното лице.

(4) Примерок од записникот се доставува до Комисијата која ги подготвува и ги верифицира прашањата од првиот дел од испитот и прашањата и студиите на случај од вториот дел од испитот, од страна на одговорното лице.

Член 8

Врз основа на положениот испит за инспектор, лиценцата за инспектор се издава на Образец: Лиценца за инспектор, отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 9

Образецот на лиценцата за инспектор содржи: грб на Република Македонија со димензии 2,3 x 2,14 см, натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ“, под кој се наоѓаат две линии од кој првата горна линија е потенка од втората долна линија; серискиот број на секоја поединечна издадена лиценцата за инспектор; податоци за прописите врз чија основа се издава лиценцата за инспектор и орган кој ја издава лиценцата за инспектор; натпис „ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР“; податоци за видот на инспектор, име, име на родител и презиме на лицето на кое му се издава лиценцата за инспектор; во долниот лев агол на лиценцата стои место за впишување на датумот на издавање на лиценцата и важноста на истата, а во долниот десен агол стои место за потпис на претседателот на Инспекцискиот совет и место за печат.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на полагање на испит за проверка на знаењето за инспектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 165/11).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-444/6
4 февруари 2016 година
Скопје

Министер за информатичко,
општество и администрација,
Марта Томовска-Арсовска, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

Прилог бр.1

БАРАЊЕ
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОР

по Јавен повик бр.	¹	од	²	година
за	³			

Основни податоци за барателот			
Име	⁴	Датум на раѓање	⁵
Име на родител	⁶	Место на раѓање	⁷
Презиме	⁸	Место на живеење	⁹
Телефон	¹⁰	Адреса	¹¹
Е-пошта	¹²	Државјанство	¹³

Податоци за завршеното образование			
Степен	¹⁴	Вид	¹⁵
Датум	¹⁶	Институција	¹⁷

Податоци за работно искуство			
Работодавач	¹⁸		
Работно место	¹⁹	Стаж	²⁰

Со потпишување на ова барање под полна материјална и кривична одговорност изјавувам дека податоците наведени во него се вистинити и точни.

Датум на
подготвување²¹Име и презиме
на барателот
Потпис на
барателот²²²³

НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

- 1 Во полето бр.1 се внесува бројот на јавниот повик за полагање испит за инспектор
- 2 Во полето бр.2 се внесува датумот на јавниот повик за полагање испит за инспектор
- 3 Во полето бр.3 се внесува видот на инспектор за кој се поднесува барањето
- 4 Во полето бр.4 се внесува името на барателот
- 5 Во полето бр.5 се внесува датумот на раѓање на барателот
- 6 Во полето бр.6 се внесува името на родителот на барателот
- 7 Во полето бр.7 се внесува местото на раѓање на барателот
- 8 Во полето бр.8 се внесува презимето на барателот
- 9 Во полето бр.9 се внесува местото на живеење на барателот
- 10 Во полето бр.10 се внесува број на фиксен или мобилен телефон на барателот
- 11 Во полето бр.11 се внесува адресата на живеење (улица и број) на барателот
- 12 Во полето бр.12 се внесува електронската адреса на барателот
- 13 Во полето бр.13 се внесува државјанството на барателот
- 14 Во полето бр.14 се внесува степенот на образование (со големи римски броеви) или бројот на кредити според ЕКТС на барателот
- 15 Во полето бр.15 се внесува видот на завршеното образованието на барателот
- 16 Во полето бр.16 се внесува датумот на завршување на образованието на барателот
- 17 Во полето бр.17 се внесува називот на образовната институција во која барателот го завршил образованието
- 18 Во полето број 18 се внесува називот на работодавачот на барателот каде што го остварил работниот стаж
- 19 Во полето бр.19 се внесува називот на работното место кај работодавачот на кое барателот го остварил работниот стаж
- 20 Во полето бр.20 се внесува бројот на цели години работен стаж на барателот
- 21 Во полето бр.21 се внесува датумот на подготовка на барањето
- 22 Во полето бр.22 се внесува името и презимето на барателот
- 23 Во полето бр.23 се потпишува барателот.

Прилог бр. 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

Сериски број:

Врз основа на член 19 став (5) од Законот за инспекциски надзор,
Инспекцискиот совет издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР

(Вид на инспектор)

(Име)

(Име на родител)

(Презиме)

Издадена на: година

Важи до: година

Претседател
на Инспекциски совет

(Име и презиме)

(Потпис)

МП

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

619.

Врз основа на член 3 од Законот за основање на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка ("Службен весник на Република Македонија" 130/2014) и член 2 точка 7 став 2 алинеја 8 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14, 114/14 и 142/14) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 5 февруари 2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

1. Во Одлуката за определување коефициент за утврдување на плата на претседателот и на членовите на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 21/15), во насловот на Одлуката по зборот „претседателот“ се става заплата и се додаваат зборовите „заменик-претседателот“.

2. Во точката 1 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- за заменик-претседателот 3,4“.

Алинејата 2 станува алинеја 3.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-773/4
8 февруари 2016 година
Скопје

Комисија за прашања на
изборите и именувањата,
Претседател,
Зоран Илиоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

620.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.1.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Беранци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Беранци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Беранци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-446/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

621.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.1.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Српци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Српци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Српци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-605/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

622.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.1.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ивањевци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ивањевци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ивањевци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-606/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

623.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.1.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Слепче, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Хисар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Слепче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Слепче.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-607/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

624.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 30.12.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велес, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велес, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Велес.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-20108/1
30 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ

625.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, во врска со писменото барање поднесено од страна на физичкото лице Илкер Јусуф од Гостивар, заверено со наш арх.бр. 03-6776 од 27.11.2015 година, и Заклучокот бр.02-669/2 од 5.2.2016 година, на својата 5-та седница одржана на 5.2.2016 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО

1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Гостивар, кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ, и тоа: 94.8 MHz.

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и не може да се пренесува на друго лице.

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/14, 76/15), кои се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација.

4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 139/15) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на следните критериуми, на следниот начин на бодирање:

1. Предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production) и продукција на македо-нски аудио дела		17 бода
предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production), во текот на неделата		
- над 5% до 10% од говорниот дел од програмата	 5 бода	
- над 10% до 15% од говорниот дел од програмата	 8 бода	
застапеност на македонски аудио дела (изворно создадена програма), во текот на денот		
- над 50% до 60% од говорниот дел од програмата	 5 бода	
- над 60% од говорниот дел од програмата	 9 бода	
2. Квалитет, жанровска и тематска разновидност на содржините		17 бода
- до 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата	 10 бода	
- над 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата	 17 бода	
3. Застапеност на програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура		17 бода
програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура, емитувани на годишно ниво		
- до 20 часа во текот на годината	 5 бода	
- над 20 часа во текот на годината	 8 бода	
емитувана инструментална музика од македонски автори, вокална и/или вокално-инструментална музика на јазикот/јазиците на кој/кои ќе се емитира говорниот дел од програмата, во текот на денот		
- над 40% до 60% од вкупно емитираната музика	 5 бода	
- над 60% од вкупно емитираната музика	 9 бода	

4. Застапеност на информации и содржини од значење за подрачјето во кое ќе се емитира програмскиот сервис (информации од локален карактер), во текот на неделата		7 бода
- до 3 часа од говорниот дел од програмата	 4 бода	
- над 3 часа од говорниот дел од програмата	 7 бода	
5. Бројот и структурата на вработените потребни за вршење на дејноста		7 бода
- 5.1. број на вработени		
- До 4 вработени	2 бода	
- Над 4 вработени	4 бода	
- 5.2. структура на вработените		
- До 3 новинари	2 бода	
- Над 3 новинари	3 бода	
6. Технички услови за производство на програмите		7 бода
7. Понудено време на дневно емитувана програма		7 бода
- од 10 до 17 часа	 4 бода	
- над 17 часа	 7 бода	
8. Просторни услови за вршење на дејноста		7 бода
9. Финансиската способност за остварување на дејноста и понудените гаранции		7 бода
10. Понуден рок на започнување со вршење на дејноста		7 бода
- до 6 месеци од денот на издавање на дозволата	 7 бода	
- над 6 месеци од денот на издавање на дозволата	 4 бода	
Вкупно		100 бода

6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програми („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14).

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/14).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.

8. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна излучена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.

Конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“ ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, секој работен ден од 8,00 до 16,00 часот.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 50.000,00 (педесетилјади) денари на жиро сметка: 300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

10. Пријавата се поднесува до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македонија“ бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за емитување на радио програмски сервис на локално ниво - општина Гостивар“.

Пријавата, со придружната документација од член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока.

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, нема да бидат разгледувани.

Дополнителни информации, во врска со објавениот јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;

- за сопственичката структура и кадровските услови: м-р Магдалена Давидовска Довлева тел: 02/3103-431;

- за техничките и просторните услови: Арѓенд Џелили тел: 02/3103-407;

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ 02/3103-433; Весна Симоновска 02/3103-437;

- за општи податоци и правни прашања: Цветанка Митревска тел: 02/3103-415; м-р Ивона Муфишева Алексовска тел: 02/3103-413.

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во точка 12 на оваа одлука.

Информацијата за денот и часот на јавното отварање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: www.avmu.mk.

14. Одлуката за доделување на дозволата за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на оваа одлука.

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.

15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, а влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на ден 27.11.2015 година, беше доставено писмено барање (арх.бр.03-6776) од страна на физичкото лице Илкер Јусуф од Гостивар, за отварање на локална радиостаница на подрачјето на општина Гостивар.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 2.12.2015 година, се обрати со писмен допис до Агенцијата за електронски комуникации за да побара информација дали на ова локално подрачје има слободни фреквенции (допис бр.03-6776/2). Агенцијата за електронски информации, на 21.12.2015 година, одговори дека „врз основа на извршена првична анализа од страна на Секторот за радиокомуникации, утврдено е дека постои можност за доделување на фреквенција за емитување на локална радио програма на територијата на град Гостивар“. Исто така, Агенцијата за електронски комуникации достави податоци за радиофреквенција, Информација, бр.0805-4152/4 од 14.12.2015 година (наш бр.03-6776/3 од 21.12.2015 година), преку која ќе се емитува радио програмата на територијата на град Гостивар, и тоа: 94.8 MHz.

Во членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е предвидено дека „Доколку согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој закон, како и од аспект на потребите на публиката. За да ги утврди потребите на публиката за телевизиско или радио емитување во соодветната сервисна зона, како и за видот, односно форматот на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата може да спроведе јавно истражување“.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, преку Секторот за стратешко планирање и авторски права, на ден 2.2.2016 година изработи, „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на град Гостивар“, заверена со наш бр.08-646/1 од 2.2.2016 година, која е објавена на веб страницата на Агенцијата на 2.2.2016 година.

Целта на Студијата бр.08-646/1 од 02.02.2016 година е да се утврди оправданоста од објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Гостивар, и тоа од аспект на целите утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и од аспект на потребите на публиката.

Во Студијата бр.08-646/1 од 2.2.2016 година е направена анализа на постојната понуда на медиумски содржини на ова подрачје, како и анализа на пазарниот потенцијал и тоа на потенцијалната публика (вкупен број и демографски карактеристики на публиката), потенцијалните огласувачи, економските перформанси на постоечките радиостаници и податоците за нивната слушаност во претходната година.

Со наведената Студија е утврдено дека со доделување дозвола за радиостаница со програмски формат музичко - говорно радио од општ формат, публиката во ова подрачје ќе има пристап до поголем обем информации од локален карактер. Исто така, со оглед на фактот дека подносителот на писмото за намери посочува дека е планирано оваа радиостаница програмските содржини да ги емитува на македонски, турски, албански и англиски јазик, а во подрачјето на општината Гостивар, според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија од 2002 година, 67% од населението се Албанци, 19% Македонци, а 10% Турци, па оттука, сосема е оправдано новата дозвола за емитување радиопрограма да биде издадена за емитување на македонски, албански и турски јазик, што од друга страна ја следи и насоката од Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот од 2013 до 2017 година „да се стимулира развојот на мултиетнички медиуми“.

Во врска со утврдената состојба, неспорно е дека наодите од оваа Студија покажуваат дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на Гостивар, за програмски сервис музичко – говорно радио од општ формат, на македонски, албански и турски јазик.

Согласно напред наведеното, а поради тоа што со напред наведената Студија бр. 08-646/1 од 2.2.2016 година се утврди дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на Гостивар, за програмски сервис музичко – говорно радио од општ формат, на македонски, албански и турски јазик, а постои заинтересираност за инвестирање во локална радиостаница, врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година и Заклучокот бр.02-669/2 од 05.02.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 5-та седница, одржана на 05.02.2016 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, која влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Бр.08-32
5 февруари 2016 година
Скопје

Агенција за аудио аудиовизуелни
медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

626.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015, 215/2015 и 6/2016), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 8.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,578
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 24,268
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 18,231
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 17,730
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 11,630

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 58,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 60,00

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 41,00

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 29,50

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 15,246

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	57,50	57,00	56,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	59,50	59,00	58,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	40,50	40,00	39,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	29,00	28,50	28,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,905
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,909
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,485

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 9.2.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-217/1

8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија


www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016021